

АЛБСИГ АД Скопје  
Финансиски извештаи  
31 декември 2014 година



Building a better  
working world

## **Содржина**

Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	3
Извештај за сопствената добивка (Биланс на успех)	6
Извештај за паричните текови	9
Извештај за промени во капиталот	11
Белешки кон финансиските извештаи	12



Ernst & Young  
Certified Auditors Ltd-Skopje  
bul. 8-mi Septemvri, 18-3/4  
1000 Skopje,  
Republic of Macedonia

Tel: (+389 2) 311 33 10  
Fax: (+389 2) 311 34 38  
[www.ey.com](http://www.ey.com)

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите на Албсиг АД, Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Албсиг АД, Скопје ("Друштвото"), кои што ги сочинуваат извештајот за финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2014 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промените на капиталот, извештајот на паричните текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

### Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избрани постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

### Основа за мислење со резерва

Финансиските извештаи на Албсиг осигурување а.д. Скопје за годината која завршува на 31 декември 2013 година беа ревидирани од страна на друг ревизор чијшто извештај издаден на 9 април 2014, исказа мислење со резерва за финансиските извештаи во врска со техничките резерви, или поконкретно во врска со резервите за настанати, но непријавени штети, коишто според ревизорот беа потценети во износ од 17.683 илјади денари.

На 31 декември 2014, Друштвото пријави резерви во износ од 184 милиони денари што претставува значајно зголемување споредено со претходната година. Меѓутоа, нас не ни беше обезбедена доволна поддршка за одредени претпоставки на раководството во врска со поединечни случаи на пријавени, а неликвидирани штети, вообичаено судски случаи кои беа вклучени во нашите примероци за штети. Дополнително, ние идентификувавме поединечни случаи на ненавремено евидентирање на штети. Како резултат на тоа, ние не бевме во можност да ја оценим ефикасноста на системот на внатрешна контрола на Друштвото во врска со проценката на резервацијата за штети. Ние не бевме во можност да обезбедиме достатен и соодветен ревизорки доказ преку спроведување единствено на суштински постапки. Поради тоа, ние не бевме во можност да утврдиме дали се потребни дополнителни корекции во однос на направената резервација за штети на Друштвото.

#### Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Албисиг АД Скопје на 31 декември 2014 година како и финансиската успешност и паричните текови на Друштвото за годината што завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

#### Нагласување на прашања

Без дополнително да го квалификуваме на нашето мислење, ние обрнуваме внимание на белешката 4.1 и белешката 31 кон финансиските извештаи на Друштвото, кои обелоденуваат дека на 31 декември 2014 година Друштвото не е усогласено со законската регулатива во однос на:


1. Потребниот износ на вложувања за покривање на техничките резерви, кои треба да биде најмалку во висина на вредноста на техничките резерви. На 31 декември 2014 година, вложувањата кои ги покриваат техничките резерви се помали од потребниот износ за 14.836 илјади денари.
2. На 31 декември 2014 година, капиталот на Друштвото кој изнесува 181.331 илјади денари односно 2.949 илјади евра и е помал од бараниот износ на капитал за 3 милиони евра.

#### Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството, исто така, е одговорно за подготовката на годишниот извештај за работењето во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај е конзистентен со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година. Нашите постапки во врска со годишниот извештај за работењето се извршени во согласност со МСС 720 и се однесуваат само на оценка дали историските финансиски информации во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година.

Ернст и Јанг Овластени Ревизори ДОО Скопје

  
Владимир Соколовски  
Овластено лице со полномоштно  
Скопје, 29 април 2015 година



  
Јасна Ѓуковска - Јегјели  
Овластен ревизор

## Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

	Белешки	2014	(во Денари) На 31 декември 2013
<b>Активи</b>			
<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	6	<b>1.893.774</b>	<b>2.525.122</b>
Гудвил			
Останати нематеријални средства		1.893.774	2.525.122
<b>ВЛОЖУВАЊА</b>		<b>440.683.613</b>	<b>388.487.096</b>
<b>Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства</b>	7	<b>73.055.514</b>	<b>72.207.403</b>
Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	7.1	73.055.514	72.207.403
-Земјиште			
-Градежни објекти		73.055.514	72.207.403
Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста	7.2	-	-
-Земјиште			
-Градежни објекти			
-Останати материјални средства			
<b>Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придржани друштва и заеднички контролирани ентитети</b>		<b>17.289.725</b>	<b>16.271.562</b>
Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници			
Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници			
Акции, удели и останати сопственички инструменти во придржани друштва			
Должнички хартии од вредност кои ги издале придржани друштва и заеми на придржани друштва			
Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници			
Останати финансиски вложувања во друштва во придржани друштва			
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	8	17.289.725	16.271.562
<b>Останати финансиски вложувања</b>	9	<b>350.338.374</b>	<b>300.008.131</b>
<b>Финансиски вложувања кон се чуваат до достасување</b>		<b>154.808.999</b>	<b>164.674.945</b>
Должнички хартии од вредност со рок на достасување од една година		154.808.999	164.674.945
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година			
<b>Финансиски вложувања расположливи за продажба</b>			
Должнички хартии од вредност со рок на достасување од една година			
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година			
Акции, удели и останати сопственички инструменти			
Акции и удели во инвестициски фондови			
<b>Финансиски вложувања за тргувanje</b>		<b>20.323.533</b>	
Должнички хартии од вредност со рок на достасување од една година			
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година			
Акции, удели и останати сопственички инструменти			
Акции и удели во инвестициски фондови		20.323.533	
<b>Депозити, заеми и останати пласмани</b>		<b>175.205.842</b>	<b>135.333.186</b>
Дадени депозити		175.000.000	116.060.000
Заеми обезбедени со хипотека			
Останати заеми			
Останати пласмани		205.842	19.273.186
<b>Дериативни финансиски инструменти</b>			
Депозити на друштва за реосигтување кај јусланти, по основ на договори за реосигтување			

**Изменитај за финансиската состојба  
(Биланс на состојба) (продолжува)**

(во Денари)  
На 31 декември  
Белешки 2014 2013

**ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО  
БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ**

Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резерв за преносна премија	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичка резерва	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонус ии попусти	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	-	-

**ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОЈ  
ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ  
РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)**

**ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА**

Одложени даночни средства	-	-
Тековни даночни средства	-	-

**ПОБАРУВАЊА**

Побарувања од непосредни работи во осигурување	10	<b>84.395.616</b>	<b>62.346.334</b>
Побарувања од осигуреници		73.618.975	55.545.298
Побарувања од застапници и посредници		68.757.627	51.417.802
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		4.861.348	4.127.496
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување		-	-
Побарувања по основ на учество надомест на штети од соосигурување и реосигурување		-	-
Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
Останати побарувања		<b>10.776.641</b>	<b>6.801.036</b>
Останати побарувања од непосредни работи		9.181.348	3.155.920
Побарувања по основ на финациски вложувања		1.111.315	1.188.663
Останати побарувања		483.978	2.456.453
Побарувања по основ на запишани а неуплатени капитал		-	-

**ОСТАНАТИ СРЕДСТВА**

Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	11	<b>11.532.256</b>	<b>9.229.901</b>
Опрема		11.532.256	9.229.901
Останати материјални средства		-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	12	<b>5.387.505</b>	<b>9.490.240</b>
Парични средства во банка		5.340.312	9.469.293
Парични средства во благајна		47.193	20.947
Издвоени парични средства за покривање на математички резерви		-	-
Останати парични средства и парични еквиваленти		-	-
<b>ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>		<b>725.292</b>	<b>496.858</b>

**АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемници		-	-
Одложени трошоци за стекнување	13	51.860.293	48.784.602
Останати пресметани приходи и одложени трошоци		-	-

**НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА  
ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ**

<b>ВКУПНА АКТИВА</b>		<b>596.478.349</b>	<b>521.360.153</b>
----------------------	--	--------------------	--------------------

**Извештај за финансиската состојба  
(Биланс на состојба) (продолжува)**

	Белешки	2014	(во Денари) На 31 декември 2013
<b>Пасиви</b>			
<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>	14	<b>148.646.273</b>	<b>133.848.317</b>
Запишан капитал		184.034.083	184.034.083
Запишан капитал од обични акции		184.034.083	184.034.083
Запишан капитал од приоритетни акции		-	-
Запишан и неуплатен капитал		-	-
Премии за емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерви		12.487.357	-
Материјални средства		12.487.357	-
Финансиски вложувања		-	-
Останати ревалоризациски резерви		-	-
<b>Резерви</b>			
Законски резерви		-	-
Статутарни резерви		-	-
Резерви за сопствени акции		-	-
Откупни сопствени акции		-	-
Останати резерви		-	-
<b>Нераспределена нето добивка</b>			
Пренесена загуба		(50.185.766)	(19.577.646)
Добивка за тековниот пресметковен период		2.310.599	-
(Загуба) за тековниот пресметковен период		-	(30.608.120)
<b>СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ</b>		<b>36.888.840</b>	-
<b>БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ</b>	15	<b>370.355.846</b>	<b>297.461.208</b>
Бруто резерви за преносни премии		186.601.799	165.914.754
Бруто математичка резерва		-	-
Бруто резерви за штети		183.754.047	131.546.454
Бруто резерви за бонуси и попусти		-	-
Бруто еквализациска резерва		-	-
Бруто останати технички резерви		-	-
<b>БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК</b>			
<b>ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ</b>			
Резерви за вработени		-	-
Останати резерви		-	-
<b>ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ</b>		<b>570.302</b>	<b>474.926</b>
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни даночни обврски		570.302	474.926
<b>ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>			
<b>ОБВРСКИ</b>	16	<b>37.191.108</b>	<b>88.493.638</b>
Обврски од непосредни работи на осигурување		2.341.206	11.036.434
Обврски спрема осигурсаница		2.341.206	11.036.434
Обврски спрема застапници и инсрелинери		-	-
Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	-
Обврски од работи на соосигурување и ресосигурување		2.299.404	-
Обврски по основ на премија за соосигурување и ресосигурување		2.299.404	-
Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
Останати обврски од работи на соосигурување и ресосигурување		-	-
Останати обврски		32.550.498	77.457.204
Останати обврски од непосредни работи на осигурување		3.854.949	4.323.946
Обврски по основ на финансиски наложувања		15.370.350	18.453.390
Останати обврски		13.325.199	54.679.868
<b>ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>		<b>2.825.980</b>	<b>1.082.064</b>
<b>ВКУПНА ПАСИВА</b>		<b>596.478.349</b>	<b>521.360.153</b>

## Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

		Белешки	Година што завршува на 31 декември	(во Денари)
		2014	2013	
<b>ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>				
Заработка премија (нето приходи од премија)	17	<b>352.349.039</b>	<b>328.539.995</b>	
Бруто полисирана премија за осигурување		382.236.484	341.136.452	
Бруто полисирана премија за соосигурување		-	-	
Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		-	-	
Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		-	-	
Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ретроцесија		(9.200.400)	(9.695.476)	
Промена во бруто резервата за преносна премија		(20.687.045)	(2.877.961)	
Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување		-	-	
Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување		(23.020)		
<b>Приходи од вложувања</b>	18	<b>11.218.793</b>	<b>12.015.869</b>	
<b>Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани сингитети</b>		-	-	
Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		-	-	
-Приходи од наемници		-	-	
-Приходи од зголемување на вредноста		-	-	
-Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		-	-	
<b>Приходи од камати</b>		<b>10.566.979</b>	<b>11.774.149</b>	
<b>Позитивни курсни разлики</b>		<b>324.978</b>	<b>226.138</b>	
Вреднојно усогласување (нереализирани добивки, следување на објективна вредност)		<b>323.533</b>	-	
Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка		<b>3.303</b>	<b>15.582</b>	
-Финансиски вложувања расположливи и за продажба		3.303	15.582	
-Финансиски вложувања за тргуваче (по објективна вредност)		-	-	
-Останати финансиски вложувања		-	-	
<b>Останати приходи од вложувања</b>		-	-	
Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување	19	<b>6.736.428</b>	<b>5.967.728</b>	
<b>Останати приходи</b>	20	<b>10.769.387</b>	<b>1.296.893</b>	
<b>РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>		<b>377.636.604</b>	<b>377.460.724</b>	
<b>Настапати штети (нето трошоци за штети)</b>	21	<b>164.449.669</b>	<b>162.559.288</b>	
Бруто исплатени штети		124.776.605	178.713.578	
Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувача		(12.534.529)	(10.573.684)	
Бруто исплатени штети - дел за соосигурување		-	-	
Бруто исплатени штети - дел за реосигурување/ретроцесија		-	-	
Промени во бруто резервите за штети		(52.207.593)	(5.580.606)	
Промени во бруто резервите за штети - дел за соосигурување		-	-	
Промени во бруто резервите за штети - дел за реосигурување		-	-	

**Извештај за сеопфатна добивка  
(Биланс на успех) (продолжува)**

(во Денари)  
Година што завршува на 31  
декември

Белешки 2014 2013

**Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување**

**Промени во математичката резерва, нето од реосигурување**

-Промени во бруто математичката резерва

-Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување

**Промени во екивидизациската резерва, нето од реосигурување**

-Промени во бруто екивидизациската резерва

-Промени во бруто екивидизациската резерва - дел за соосигурување/реосигурување

**Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување**

-Промени во останатите бруто технички резерви

-Промени во останатите бруто технички резерви - дел за соосигурување/реосигурување

**Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот, нето од реосигурување**

**Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот**

**Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот - дел за соосигурување и реосигурување**

**Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување**

22 3.027.324 6.950.540

Трошоци за бонуси(кои зависат од резултатот)

- 3.027.324 123.984

Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)

- 3.027.324 6.826.556

**Нето трошоци за спроведување на осигурувањето**

166.276.877 164.513.859

**Трошоци за стекнување**

98.841.892 90.701.864

-Превизија

- 31.196.426 20.019.940

-бруто плати за вработените во индустриска продажна мрежа

- 24.932.794 28.162.910

-Останати трошоци за стекнување

- 45.788.363 40.980.744

-Промена во одложените трошоци за стекни ување

- (3.075.691) 1.538.270

**Административни трошоци**

67.434.985 73.811.995

-Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста

- 6.313.294 4.412.444

-Трошоци за вработените

- 32.801.291 34.829.313

-Трошоци услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите доказчи

- 1.127.226 1.943.625

- Останати административни трошоци

- 27.193.174 32.626.613

**Трошоци од вложувања**

291.579 915.165

**Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста**

**Трошоци за камати**

227.836 219.074

**Негативни курсни разлики**

63.743 123.868

**Вредносно усогласување (нереализирани загуби, спедување на објективна вредност)**

**Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба**

-Финансиски вложувања расположлив иза продажба

-Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)

-Останати финансиски вложувања

- 572.223

**Останати трошоци од вложувања**

**Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување**

25 27.286.612 22.205.156

-Трошоци за презентира

-Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување

- 27.286.612 22.205.156

**Вредносно усогласување на побарувањата по основ на премија**

26 6.183.789 10.701.966

**Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања**

27 10.120.754 9.614.752

Изјаснител за сопствените добивки  
(Биланс на успех) (продолжува)

(во Денари)  
Година што завршува на 31  
декември

	Белешки	2014	2013
<b>ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		<b>3.437.043</b>	-
<b>ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		-	<b>(29.640.241)</b>
<b>ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА</b>	28	<b>(1.126.444)</b>	<b>(967.879)</b>
<b>ОДЛОЖЕН ДАНОК</b>		-	-
<b>ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		<b>2.310.599</b>	-
<b>(ЗАГУБА) ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		-	<b>(30.608.120)</b>
<b>ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА</b>		-	-
<b>(ЗАГУБА) / ДОБИВКА КОЈА ИМ ПРИПАГА НА АКЦИОНЕРите</b>		<b>2.310.599</b>	<b>(30.608.120)</b>

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 61 се одобрени од страна на Надзорниот Одбор на 20 март 2015 година и беа потпишани од страна на:

Халим Редепи  
Генерален Директор



## Извештај за паричните текови

(во Денари)  
Година што завршува на  
31 декември  
2014                    2013

### **ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ**

	Белешки	398.044.078	<b>332.667.162</b>
Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	357.217.023	316.585.808	
Премија за реосигурување и ретројесија	-	-	
Приливи од учество во надомест на штети	-	-	
Примени камати од работи на осигурување	-	-	
Останати приливи од деловни активности	40.827.055	16.081.354	
<b>Парични одливи од деловни активности</b>	<b>(388.921.797)</b>	<b>(399.484.352)</b>	
Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	(132.262.924)	(171.621.844)	
Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретројесија	-	-	
Премија за соосигурување, реосигурување и ретројесија	(6.900.300)	(11.808.701)	
Надоместоци и други лични расходи	(56.466.780)	-	
Останати трошоци за спроведување на осигурување	(25.991.116)	(20.019.940)	
Платени камати	-	(219.074)	
Данок на добивка и останати јавни давачки	(1.205.444)	(661.239)	
Останати одливи од редовни активности	(166.095.233)	(195.153.554)	
<b>Нето парични приливи од деловни активности</b>	<b>9.122.281</b>	-	
<b>Нето парични одливи од деловни активности</b>	<b>-</b>	<b>(66.817.190)</b>	

### **ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА**

	399.884.297	<b>61.834.157</b>
Приливи по основ на нематеријални средства	-	-
Приливи по основ на материјални средства	18.921.699	-
Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	-	-
Приливи по основ на вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани синтетети	-	-
Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	176.585.619	-
Приливи по основ на останати финансиски пласмани	193.810.000	49.022.500
Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	-	-
Приливи од камати	10.566.979	12.811.657
<b>Парични одливи од вложувања</b>	<b>(465.368.503)</b>	<b>(11.706.141)</b>
Одливи по основ на нематеријални средства	(267.979)	(1.528.048)
Одливи по основ на материјални средства	(25.307.318)	(2.915.380)
Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	-	(5.000.000)
Одливи по основ на вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани синтетети	-	-
Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	(166.719.673)	(1.690.490)
Одливи по основ на останати финансиски пласмани	(273.073.533)	572.223
Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	-	-
Одливи од камати	-	-
<b>Нето парични приливи од вложувања</b>	<b>-</b>	<b>50.128.016</b>
<b>Нето парични одливи од вложувања</b>	<b>(65.484.206)</b>	-

## Изменетај за паричните текови (продолжува)

(во Денари)  
Година што завршува на  
31 декември  
Белешки 2014 2013

**ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ**

<b>Парични приливи од финансиски активности</b>	<b>52.259.190</b>	<b>18.450.000</b>
Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	-	-
Приливи по основ на применети краткорочни и долгогодечни кредити и засми	36.888.840	18.450.000
Приливи по основ на останати долгогодечни и краткорочни обврски	15.370.350	-
<b>Парични одливи од финансиски активности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгогодечни кредити и засми и останати обврски	-	-
Одливи по основ на откуп на сопствени акции	-	-
Одливи по основ на исплатата на дивиденда	-	-
<b>Нето парични приливи од финансиски активности</b>	<b>52.259.190</b>	<b>18.450.000</b>
<b>Нето парични одливи од финансиски активности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ</b>	<b>850.187.565</b>	<b>412.951.319</b>
<b>ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ</b>	<b>854.290.300</b>	<b>411.190.493</b>
<b>НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ</b>	<b>-</b>	<b>1.760.826</b>
<b>НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ</b>	<b>4.102.735</b>	<b>-</b>
<b>ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>	<b>12</b>	<b>9.490.240</b>
<b>ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>		<b>-</b>
<b>ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>	<b>12</b>	<b>5.387.505</b>
		<b>9.490.240</b>

**Извештај за промени во капиталот**  
За годината што завршува на 31 декември 2014 година

## Bel e[ ki kon fi nansi ski te i zve[ tai

### 1 Op[ ti i nformaci i

Dru[ tvoto za osi guruvawe Al bsi g AD, Skopje (vo ponatamo[ ni ot tekst "Dru[ tvoto") e akci onersko dru[ two regi stri rano vo Republ i ka Makedoni ja vo april 2007 godi na, so sedi [ te na ul . "1737" br. 32, vlez 1, lokal 45 (Palata ZUM), 1000 Skopje.

Dru[ tvoto e osnovano od strana na Anoni mno dru[ two za osi guruvawe ALB Si guraci on AD, so sedi [ te na adresa ul . Xorx V. Bu[ br.10 Ti rana, Al bani ja koe poseduva 100% od kapi tal ot na Dru[ tvoto.

Dru[ tvoto e regi stri rano za vr[ ewe na 11 klasi na ne` i votno osi guruvawe, a najzna-ajni akti vnosti na Dru[ tvoto se osi guruvawe na motorni vozila, i mot i odgovornost kon treti lica.

Dru[ tvoto gi vr[ i svoi te akti vnosti na teritorija na Republ i ka Makedoni ja i so sostojba na 31 dekemvri 2014 godi na vrabotuva 112 lica (2013: 109 lica).

### 2 Smetkovodstveni pol i ti ki

Vo prodol`eni e se prika`ani osnovni te sметководствени politiki upotrebeni pri podgotovka na ovi e fi nansi ski i zve[ tai . Utvrduvaweto na smetkovodstveni te pol i ti ki na Dru[ tvoto se zasnova na pri znaeni , poznati i prakti -ni i skustva, na odredbi te na Zakonot za supervizi ja na osi guruvawe, Meunarodni te standardi za fi nansi sko i zvestuvawe soglasno Pravilni kot za vodewe na smetkovodstvo, Pravilni kot za vrednuvawe na stavki te na bilansot na sostojba i i zgotuvuwe na del ovni te bi lansi , kako i interni te pravilni ci na Dru[ tvoto. Ovi e pol i ti ki se konzistentno primeneti na si te prika`ani godini , osven dokol ku ne e poi naku navedeno.

#### 2.1 Osnova za podgotovka

Dru[ tvoto ja vodi svojata sметководствена evidentacija i gi sostavuva svoi te fi nansi ski i zve[ tai vo soglasnost so Zakonot za trgovski dru[ tva (Slu`ben vesnik broj 28/2004 so izmeni te 84/2005....138/2014), Smetkovodstveni te standardi pri fatteni vo Republ i ka Makedoni ja objaveni vo "Pravilni kot za vodewe smetkovodstvo" vo Slu`ben vesnik broj 159/2009, 164/2010 i 107/2011, "Pravilni kot za metodot za vrednuvawe na stavki te od bilansot na sostojba i i zgotuvuwe na del ovni te bi lansi " (Slu`ben vesnik broj 169/2010 i 141/2013), i se prezenti rani vo soglasnost so "Pravilni kot za formata i soder`i nata na fi nansi ski te i zve[ tai i detal na soder`i na na godi[ ni ot i zve[ taj za raboteweto na dru[ tvata za osi guruvawe i ili i reosi guruvawe" (Slu`ben vesnik broj 5/2011, 41/2011, 64/2011 i 187/2013).

Fi nansi ski te i zve[ tai se podgotveni so sostojba na i za godi ni te [ to zavr[ uvaat na 31 dekemvri 2014 i 2013 godi na.

Tekovni te i sporedbeni te podatoci prika`ani vo ovi e fi nansi ski i zve[ tai se izrazeni vo makedonski Denari . Izvestuva-ka i funkcionalna valuta na Dru[ tvoto e makedonski Denar (MKD).

Onamu kade [ to e neophodno, prezantacijata za prethodna godi na e pri lagodena soglasno promeni te na tekovnata godi na.

## 2.2 Kori stewe na procenki i rasuduvawa

I zgotuvuvaweto na f i nansi ski te i zve[ tai bara od Rakovodstvoto da pravi rasuduvawa, procenki i pretpostavki koi vi i jaat na pri menata na pol i ti ki te i pri ka`ani te i znosi na sredstvata i obvrski te, pri hodi te i rashodi te.

### 2.2. Kori stewe na procenki i rasuduvawa (prodol ` uva)

Procenki te i so ni v povrzani te pretpostavki se zasnovaat na mi nato i skustvo i razli~ni drugi faktori za koi se smeta deka se razumni zemaj]i gi predvid okolnosti te i pretstavuваат osnova za donesuvawe na sudovi za smetkovodstvenata vrednost na sredstvata i obvrski te, ~ija vrednost ne mo`e da se utvrdi na drug na~in. Realni te sostojbi mo`e da se razli kuvaat od ovi e procenki.

Procenki te i pretpostavki te postojano se pregl eduvaat. I zmeni te na smetkovodstveni te procenki se pri znavaat vo periodot vo koj e i zvr[ ena i zmena na procenkata, dokol ku i zmenata viljae samo na toj period ili se pri znavaat i vo idni te periodi dokol ku i zmenata viljae i na idni te periodi.

Rasuduvawata napraveni od strana na Rakovodstvoto koi i maat zna-i tel no viljanje vrz f i nansi ski te i zve[ tai i procenki te so zna-i tel en rizik od materijalni korekci i vo slednata godi na se objasneti vo Bel e[ ka 3.

## 2.3 Transakci i vo stranska valuta

Transakci i te denomi ni rani vo stranski valuti se i ska`ani vo Denari so pri mena na oficijalni te kursevi na Narodna Banka na Republika Makedonija koi va`at na denot na ni vnoto nastanuvawe.

Sredstvata i obvrski te koi glasat vo stranski valuti se i ska`ani vo denari so pri mena na oficijalni te kursevi koi va`at na denot na sostavuvaweto na I zve[ tajot za f i nansi skata sostojba, dodeka pak si te pozitivni i negativni kursni razlik i koi proizleguvaat od pretvoraweto na i znosi te vo stranska valuta, se vkl ueni vo I zve[ tajot za seopfatna dobi vka vo periodot koga tie nastanuvaat. Sredni te devizni kursevi koi bea pri meneti za pri ka`uvawe na pozici i te vo I zve[ tajot za f i nansi skata sostojba denomi ni rani vo stranska valuta, se sledni te:

	2014	2013
	MKD	MKD
1 EUR	61.4814	61.5113

## 2.4 Nematerijalni sredstva

Nematerijalni te sredstva koi se odnesuvaat na nabaven softver za potrebitete na Dru[ tvoto se i ska`ani spored nabavna vrednost namalena za akumulirana amortizacija i akumulirani te zagubi poradi o[ tetuvawe dokol ku postojat.

Posledovatelni te izdatoci se kapi tal i zi raat samo koga postoi verovatnost od priliv na idni ekonomski koristi za Drutvoto povrzani so stavkata i koga nabavnata vrednost na stavkata mo`e razumno da se izmeri. Si te ostanati izdatoci se pri znavaat vo dobi vki te i zagubi te kako tro[oci kako [to nastanuvaat.

### Amortizacija

Amortizacija na nematerijalni te sredstva se presmetuva po proporcionalna metoda na na~in da se otpisane nabavnata vrednost na sredstvata vo tekot na nivni ot upotreben vek na traewe od denot koga se raspolovi i vi za upotreba. Godina nata stampka na amortizacija soglasno procenetiot vek na upotreba, za tekovni ot i prethodni ot period za softverot iznesuva 25%.

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol ` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

## 2.5 Materijalni sredstva

Pri znavawe i merewe

Materijalni te sredstva se sostojat od nedvi`nosti i oprema. Nedvi`nosti te se evi denti rani spored ni vna revalori zi rana vrednost, utvrdena po pat na precena i zv[ ena od nezavisen ovl asten proceni tel, namalena za akumuri ranata deprecijaci ja i akumul i rani te zagubi po o[ tetuvawa, dokol ku postojat. Zgol emuvaweto na evi denti ranata vrednost na nedvi`nosti te poradi revalori zaci jata e pri znaeno vo kori st na revalori zaci oni te rezervi vo ramki te na kapi tal ot na Dru[ tvoto. Koga ovi e sredstva se rashoduvaat i i prodavaat, soodvetni ot del od revalori zaci oni te rezervi se prenesuva vo kori st na zadr`anata dobi vka za peri odot. Si te ostanati stavki na materijalni sredstva se evi denti rani po nabavna vrednost namalena za akumul i ranata deprecijaci ja i akumul i rani te zagubi poradi o[ tetuvawe, dokol ku postojat.

Nabavnata vrednost gi vkl u-uva tro[ oci te koi [ to se di rektno povrzani so steknuvaweto na sredstvoto.

Koga delovi od stavki te na nedvi`nosti te i opremata imaat razli~en korisni vek, ti e se evi denti raat kako oddelni stavki (glavni komponenti) na nedvi`nosti te i opremata.

Dobi vki te i zagubi te od proda`bi te na nedvi`nosti te i opremata se opredel uvaat sporeduvaj[i] gi nadomesti te od proda`bata so sega[ nata vrednost na nedvi`nosti te i opremata i se pri znavaat na neto osnova kako "ostanati pri hodi" od dejnosta vo dobi vki te i zagubi te.

*Posledovatelni izdatoci*

I zdatoci te napraveni za zamena na del od nedvi`nosti te i opremata se dodavaat na smetkovodstvenata vrednost na sredstvoto koga e verojatno deka je imai dini ekonomski koristi za Dru[ tvoto i tro[ oci te na istiot mo`e da se izmerat verodostojno. Segal nata vrednost na zameneti ot del se otpi [ uva. Tro[ oci te na sekoidnevnoto odr`uvave na nedvi`nosti te i opremata se pri znavaat vo tekovni te dobi vki i zagubi kako tro[ oci kako [ to nastanuваат.

*Deprecijaci ja*

Deprecijaci jata na nedvi`nosti te i opremata se presmetuva po proporcionalna metoda na na~in da se otpi [ e nabavnata vrednost na sredstvata vo tekot na nivni procent vek na upotreba, kako [ to sledi :

Grade`ni objekti	40 godi ni
Kompjuteri	4 godi ni
Mebel i oprema	5 godi ni
Motorni vozila	10 godi ni

Metodi te na deprecijaci ja, kori sni ot vek na traewe i rezidualnata vrednost na sredstvata se preocenuvaat na sekoj datum na izvestuvawe.

## 2.6 Obezvrednuwawe na nefinansi skis sredstva

Smetkovodstveni te vrednosti na nefinansi skis te sredstva na Dru[ tvoto, se razgl eduvaat na sekoj datum na izvestuvawe so cel da se opredeli i dal i postojat objekti vni dokazi za obezvrednuwawe. Ako postoi vakva i ndi kaci ja, se procenuva i znosot na sredstvoto koj bi bi i naplatili v.

Zaguba poradi obezvrednuwawe se pri znavata dokol ku smetkovodstvenata vrednost na dadeno sredstvo i i negovata edini ca koja generira pari go nadmnuva negovi ot nadomestivi i znos. Edi ni cata koja generira pari e najmalata grupa na sredstva koja mo`e da se identifikuva kako takva koja generira pari -ni prilivi od kontinuirana upotreba koi [ to vo gol em stepen se nezavisni od pari -ni prilivi od drugi sredstva i i grupe na sredstva. Zagubi te poradi obezvrednuwawe se pri znavata vo dobi vka i i zagubata. Zagubi te poradi obezvrednuwawe pri znaeni vo odnos na edini te koi generira pari se raspredeluvaat na sredstvata na edini te (grupa na edini) na proporcionalna osnova.

Bele[ki kon fi nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

## **2.6. Obezvrednuwawe na nefi nansi ski sredstva (prodol` uva)**

Nadomestuva~ki ot i znos na dadeno sredstvo i ili na edini cata koja generira pari pretstavuva povi soki ot i znos od negovata objekti vna vrednost namalena za tro[oci te za proda`ba na sredstvoto i negovata upotrebna vrednost. Pri procenkata na upotrebna vrednost, procenete i dni pari~ni tekovi se di skonti raat do ni vnata sega[ na vrednost so upotreba na di skonta stapka pred odano~uvawe koja gi odrazuva tekovi te pazarni procenki na vremenskata vrednost na parite i rizici te specifi~ni za sredstvoto.

Zagubata poradi obezvrednuwawe pri znaena vo mi nati te periodi se procenuva na sekoj datum na i zvestuvawe zaradi utvrduvawe na indikaci i deka zagubata e namalena ili mo`ebi ve]e ne postoi. Zagubata poradi obezvrednuwawe se anulira dokolku postoi promena vo procenki te kori steni za utvrduvawe na nadomestuva~ki ot i znos. Zagubata poradi obezvrednuwawe se anulira samo do i znosot do koj smetkovodstvenata vrednost na sredstvoto ne ja nadmi nuva smetkovodstvenata vrednost koja bi bila opredelena, neto od amortizaci jata, koga ne bi bila pri znaena zaguba poradi obezvrednuwawe.

## **2.7 Fi nansi ski i nstrumenti**

Klasi fi kacija na fi nansi ski te sredstva

Fi nansi ski te sredstva se klasi fi ci raat vo ~etiri kategorii, zavisno od celata za koja bila e steknati, kako [ to sledi:

**Fi nansi ski i nstrumenti po objekti vna vrednost preku dobi vki i zagubi** se fi nansi ski i nstrumenti koi [ to se steknati so cel so istite da se trguva ili koi pri po~etnoto pri znavawe od strana na Dru[ tvoto se klasi fi ci rani kako sredstva po objekti vna vrednost preku dobi vki i zagubi. Dru[ tvoto nema sredstva klasi fi ci rani vo ova kategorija na datumot na i zvestuvawe.

**Fi nansi ski sredstva koi se ~uvaat do dospevawe** se ne-derivativni fi nansi ski i nstrumenti so fiksni periodi na otpoleta i so fiksen period na dospevawe koi Dru[ tvoto ima namera i mo`nost da gi ~uva do period od na dospevawe. Fi nansi ski te sredstva koi se ~uvaat do dospevawe na Dru[ tvoto na datumot na i zvestuvawe se sostojat od vlo`uvawa vo dr`avni zapisi.

**Kredi ti i pobaruwawa** se ne-derivativni fi nansi ski i nstrumenti so fiksni periodi na otpoleta koi [ to ne koti raat na oficijalni te pazari, osven oni e koi [ to Dru[ tvoto ima namera da gi prodade vo kratok rok, oni e koi [ to pri po~etnoto pri znavawe Dru[ tvoto gi klasi fi ci ralo kako sredstva po objekti vna vrednost preku dobi vki i zagubi ili raspolo`li vi za proda`ba ili oni e za koi Dru[ tvoto nema da bide vo mo`nost da go povrati po~etnoto vlo`uvawa [ to ne e rezulat na kreditnoto vlo`uvawa. Na datumot na i zvestuvawe, krediti te i pobaruwata se sostojat od pobaruwawa od osigurenici i ostanati pobaruwawa, oroeni depoziti vo doma[ ni banki, sredstvata od reosi guruvawe i vlo`uvawa vo zaedni ~ki kontroli rani entiteti.

**Fi nansi ski i nstrumenti za trguvawe** se ne-derivativni fi nansi ski i nstrumenti koi se, ili klasi fi ci rani vo ova kategorija ili ne se klasi fi ci rani vo bilo koja od ostanati te kategorii. Dru[ tvoto ima sredstva, vlo`uvawa vo udeli, klasi fi ci rani vo ova kategorija na datumot na i zvestuvawe.

Klasi fi kacija na fi nansi ski te obvrski

Fi nansi ski te obvrski se klasi fi ci raat vo soglasnost so su[ti nata na dogovoren ot anga` man. Fi nansi ski te obvrski po amortizirana nabavna vrednost se sostojat od obvrski po osnov na osiguruvawe i ostanati obvrski.

Bele[ ki kon finansi sko te i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

**Finansi sko i nstrumenti (prodol` uva)**

**Obvrski te kon reosi guri tel i , obvrski te po osnov na osi guruvawe i ostanati te obvrski** se evi denti raat po ni vnata objekti vna vrednost i posledovatelno se izmereni spored ni vnata amortizi rana nabavna vrednost so upotreba na metodot na efekti vna kamatna stапка.

*Po-eto pri znavae*

Dru[ tvoto po-eto gi pri znava krediti te i pobaruuvawata na denot koga ti e se nastanati . Si te ostanati finansi sko sredstva i obvrski (vkl u-uvaj) i gi i finansi sko te sredstva i obvrski po objekti vna vrednost preku dobi vki i zagubi ) po-eto se pri znavaat na datumot na trguvawe na koj [ to Dru[ tvoto stanuva stranka na dogovorni te odredbi za instrumentot.

Si te finansi sko sredstva, osven finansi sko te sredstva po objekti vna vrednost preku dobi vki i zagubi , po-eto se merat po ni vnata objekti vna vrednost zgol emena za transakcioni te tro[oci koi [ to mo` at di rektno da se pri pi [ at na steknuuvaweto na finansi skoto sredstvo.

*Depri znavae*

Dru[ tvoto gi depri znava finansi sko te sredstva koga gi gubi pravata od dogovorot za pari -ni te tekovi od sredstvoto, ili koga gi prenesuva pravata na pari -ni te tekovi od sredstvoto so transakcija vo koja si te rizici i nagradi od sopstvenosta na finansi skoto sredstvo se preneseni na drug.

Dokol ku na preneseni te finansi sko sredstva ili obvrski Dru[ tvoto ostvari kamata i istata ja zadr`i , kamatata se pri znava kako posebno sredstvo ili obvrska.

Dru[ tvoto gi depri znava finansi sko te obvrski koga obvrski te opredeleni vo dogovori te se podmireni , otka`ani ili iste~eni .

*Neti rawe*

Finansi sko te sredstva i obvrski se neti raat i neto i znosot se pri ka` uva vo i zve[ tajot za finansi ska sostojba samo koga Dru[ tvoto ima zakonsko pravo da gi neti ra pri znaeni te i znosi i ima namera da gi poramni transakci i te na neto osnova ili da gi realizi ra pl a]awata i stovremeno.

Pri hodi te i rashodi te se neti raat i neto i znosot se pri ka` uva vo dobi vki te i zagubi te samo dokol ku toa e dozvoleno so standardi te, ili za odredeni dobi vki i zagubi koi [ to proizluguvaat od grupi na sl i -ni transakci i , kako [ to se aktivnosti te za trguvawe.

*Posledovatel no merewe na finansi sko te sredstva*

Po po-etnoto pri znavae, Dru[ tvoto gi meri finansi sko te sredstva po objekti vna vrednost preku dobi vki i zagubi po ni vnata objekti vna vrednost bez bi lo kakvi namal uvawa za transakcioni te tro[oci koi mo` e da nastanat pri ni vnata proda` ba.

Objekti vna vrednost na finansi sko te sredstva koi koti raat na aktivi ot pazar se bazi ra na ni vnata kupovna cena na denot na izvestuvawe.

Dokol ku pazarot na koj koti ra finansi skoto sredstvo ne e aktiven, Dru[ tvoto ja utvrduva objekti vna vrednost na sredstvoto so pri mena na tehniki za vrednuuvawe. Tehniki te za vrednuuvawe vkl u-uvaaat upotreba na normalni , komercijalni transakci i pomebu zapoznaeni , podgotveni strani , ako se dostapni , referenca na tekovnata objekti vna vrednost na drugi instrumenti koj e vo su[ti na i st, analiza na di skonti rani pari -ni tekovi i alternativni modeli na odreduvawe na cenata. Dokol ku vrednosta na sopstveni -ki te i nstrumenti ne mo` e soodvetno da se izmeri , ti e se merat po nabavna vrednost.

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol ` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

#### F i nansi ski i nstrumenti (prodol ` uva)

Vlo` uvawata ~uvani -do-dospevawe i kredi ti te i pobaruwawata se merat po amorti zi rana nabavna vrednost so upotreba na metodot na efekti vna kamata namal eni za eventual ni te zagubi poradi obezvrednuwawe.

Real i zi rani te dobi vki i zagubi koi proizl eguaat od promeni te na objekti vnata vrednost na f i nansi ski te sredstva koi se opredel eni kako sredstva po objekti vna vrednost preku dobi vki i zagubi se vkl u~uvaat vo dobi vki te i zagubi te vo peri odot vo koj nastanuvaat.

Neto promeni te vo objekti vnata vrednost na f i nansi ski te sredstva klasi f i ci rani kako sredstva po objekti vna vrednost preku dobi vki te i zagubi te go vkl u~uvaat i pri hodoat od kamata.

Nereal i zi rani te dobi vki i zagubi koi proizl eguaat od promeni te na objekti vnata vrednost na sredstvata raspol o` l i vi -za-proda` ba se pri znavaat vo seopf atnata dobi vka, osven zagubi te od obezvrednuwawe i dobi vki te i zagubi te od kursni razliki na monetarni te stavki kako [ to se dol ` ni -ki te hartii od vrednost, koi se pri znavaat vo dobi vki te i zagubi te.

Pri proda` ba i l i obezvrednuwawe na f i nansi ski te sredstva raspol o` l i vi -za-proda` ba kumulativni te dobi vki i zagubi koi prethodno bili e pri znaeni vo seopf atnata dobi vka se pri znavaat vo dobi vki te i zagubi te. Vo sl u-aj koga f i nansi ski te sredstva raspol o` l i vi za proda` ba nosat kamata, kamatata presmetana so metodot na efekti vna kamata se pri znaava vo dobi vki te i zagubi te.

#### 2.8 Obezvrednuwawe na f i nansi ski te sredstva

*Sredstva evidenti rani po amortizi rana nabavna vrednost*

Dru[ tvoto redovno vr[ i vrednuwawe na stavki te od Bi lansot na sostojba (I zve[ tajot za f i nansi ska sostojba) soglasno Pravi lini kot za vrednuwawe na stavki te od Bi lansot na sostojba i izgotuvuwe na del ovni te bi lansi, Zakonot za trgovski dru[ tva i soglasno Pravi lini kot za vodewe smetkovodstvo.

Dru[ tvoto gi klasi f i ci ra svoi te pobaruwawa po osnov na premija za osi guruvawe, kako i pobaruwawata po osnov na regres, vo zavi snost od vremeto na docnewe vo i spol nuvawe na obvrski te od strana na dol ` ni kot, smetano od denot na dospevawe na pobaruwaweto i ostanati pobaruwawa. Vrz osnova na taa klasi f i ci kaci ja, Dru[ tvoto utvrduva soodvetna i spravka na vrednost - Posebna rezerva na pobaruwawata na sledni ot na-i n:

Grupa na pobaruwawe	Peri od na docnewe vo i spilatata na obvrskata od strana na dol ` ni kot	I spravka na vrednost (vo % od ukupnata vrednost na poedi ne-noto pobaruwawe)
A	Do 30 dena	0%
B	Od 31 do 60 dena	10% - 30%
V	Od 61 do 120 dena	31% - 50%
G	Od 121 do 270 dena	51% - 70%
D	Od 271 do 365 dena	71% - 90%
	Nad 365 dena	100%

I spravka na vrednosta vo odnos na pobaruwawata od pravni l i ca protiv koi e pokrenata ste-ajna postapka e pri znaena vo i znos od 100% od vrednosti na pobaruwaweto.

Ponatamu, Dru[ tvoto vr[ i poedi ne-na procenka na tu` eni te pobaruwawa i dokol ku postoi objekti ven dokaz za ni vno obezvrednuwawe pri znaava traen otpis.

Bele[ ki kon fi nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

Obezvrednuvawe na fi nansi ski sredstva (prodol` uva)

#### *Sredstva evidentirani po objekti vna vrednost*

Na sekoj datum na i zvestuvawe, Dru[ tvoto procenuva da li postoi objekti ven dokaz za obezvrednuvawe na fi nansi skoto sredstvo. Zna-i tel noto ili prol ongi rano opa\awe na objekti vnata vrednost na fi nansi skoto sredstvo pod negovata nabavna vrednost pretstavuva objekti ven dokaz pri utvrduvaweto na mo` nosta od obezvrednuvawe. Dokol ku postoi takov dokaz za fi nansi ski te sredstva raspol o` ili vi za proda` ba, kumul ati vnata zaguba - izmerena kako razlika me\u0107u nabavnata vrednost i tekovnata objekti vna vrednost se pri znava vo tekovni te dobi vki ili zagubi. Dokol ku, vo posledovatel en period, objekti vnata vrednost na dol`ni ~ki instrument klasi fici ran kako raspol o` ili v za proda` ba se zgol emi, a zgol emuvaweto mo` e objekti vno da se povrze so nastan koj se javuva po pri znawaweto na zagubata poradi obezvrednuvawe vo tekovni te dobi vki ili zagubi, zagubata poradi obezvrednuvawe se anulira preku dobi vki ili zagubi. Zagubata poradi obezvrednuvawe na sopstveni ~ki te vlo` uvawa, pri znata vo tekovni te dobi vki ili zagubi, posledovatel no ne se anulira niz bi lansot na uspeh, a sekoe posledovatel no zgol emuvawe na objekti vnata vrednost se pri znava kako ostanata seopfatna dobi vka.

#### **2.9 Pari -ni sredstva i pari -ni ekvi valenti**

Pari -ni te sredstva i pari -ni te ekvi valenti gi so-i nuvaat pari -ni te sredstva vo blagajna, depoziti po vi duvawe kako i vi sokol i kvi dni te harti i od vrednost so originalen rok na dospevawe pokratok od tri meseci , kaj koi postoi nezna-i tel en rizik od promeni te vo nivnata objekti vna vrednost.

#### **2.10 Kori sti za vraboteni te**

*Planovi za defini rani pri donesi*

Dru[ tvoto planova pri donesi vo penzi ski te Fondovi vo soglasnost so barawata na doma[ noto zakonodavstvo.

Pri donesi te koi se utvrduvaaat vrz osnova na plati te na vraboteni te se uplataat vo penzi ski te Fondovi , koi [ to se odgovorni za isplata na penzi i te.

Dru[ tvoto nema dopolni tel na obvrska za planawe po osnov na ovi e planovi . Obvrski te za uplata na pri donesi vo planovi te za defini rani pri donesi se pri znavaat kako rashod vo tekovni te dobi vki i zagubi .

*Kratkoro-ni kori sti za vraboteni te*

Kratkoro-ni te kori sti za vraboteni te se merat na nediskonti rana osnova i se pri znavaat koga soodvetnata usluga je se dobi e.

Dru[ tvoto pri znava obvrska i rashod za iznosot koj [ to se o-ekuva da bi de isplaten kako bonus ili kako udel vo dobi vka i dokol u Dru[ tvoto ima sega[ na zakonska ili izvedena obvrska da vr[ i takvi isplati kako rezultat na uslugi dadeni vo minati ot period i dokol ku obvrskata mo` e da se proceni verodostojno.

Bele[ki konfinansi te i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

## 2.11 Tekoven i odl o` en dano-en rashod

Na 27 jul i 2014 godi na objaven e nov Zakon za danokot na dobi vka ( „Sl u` ben vesni k na RM „, br. 112/14 od 25.07.2014) so primena od 01 januari 2015 godi na, za utvrduvawe na danokot na dobi vka za del ovnata 2014 godi na. Soglasno novi ot zakon, osnova za presmetuvawe na danokot e dobi vka utvrdena kako razlika me\u0107u ukupni te pri hodi i ukupni te rashodi na dano-ni ot obvzni k, vo iznosi utvrdeni soglasno so propisi te za smetkovodstvo i smetkovodstveni te standardi i iskana vo bi lansot na uspeh. Osnovata se zgolemuva za nepri znaeni te rashodi za dano-ni cel i, no i za del od potencijal no neostvareni te pri hodi od povrzani i ca (pri hodi od kamati i transferni ceni). Zakonot za danokot na dobi vka kako dano-no nepri znaeni gi definiira oni e rashodi koi ne se vo funkcija na dejnosta na subjektot, odnosno ne se neposreden uslov za izvr[uvawe na dejnosta i ne se posledica od vr[eweto na taa dejnost (podaroci, reprezentacija, premi i za menaxersko osiguruvawe, i splateni nadomestoci na tro[oci od raboten odnos nad utvrdeni te iznosi i sl.). Stapkata na danokot na dobi vka iznesuva 10%.

Vo periodot od 1 januari 2009 godi na do 31 dekemvri 2013 godi na, druga forma na raspredelba na dobi vka. Ako di vi dentata, koja proizlenuva od dobi vka generirana vo periodot 2009-2013 e splatena, 10% danok ke se plata}a vo momentot na splata na di vi dentata, bez ogled na toa da i e vo pari~en ili nepari~en oblik. So ogled na toa deka danokot proizlenuva od akumuliranata dobi vka, takvi ot danok se priznava vo kapi tal ot.

Odl o`eni ot dano-en rashod se evidentira vo celost, koristej[i ja metodata na obvrska, za vremeni te razliki koi se javuваат поме\u0107u dano-nata osnova na sredstvata i obvrski te i iznosi te po koi i sti te se evidentirani za celite na finansi skoto i zvestuvawe. Pri utvrduvawe na odl o`eni ot dano-en rashod se koristat tekovni te va`e-ki dano-ni stапki. Odl o`eni ot dano-en rashod se zadoluva i i odobruva vo i zve[tajot za seopfatanata dobi vka, osven dokolku se odnesuva na stavki koi di rektno go zadoluvaat i i odobruvaat kapi tal ot, vo koj sluaj odl o`eni ot danok se evidentira i sto taka vo kapi tal ot.

Odl o`eni te dano-ni sredstva se priznavaat vo obem vo koj postoi verojatnost za i skori stuvawe na vremeni te razliki nasproti idnata raspolo`ili va odano-i va dobi vka.

So sostojba na 31 dekemvri 2014 godi na i 2013 godi na, Dru[ tvoto nema evidentirano odl o`eni dano-ni sredstva ili obvrski, bi dej[i ne postojat vremeni razliki na ovi e datumi.

## 2.12 Rezervi rawa

Rezervi rawe se priznavaat vo i zve[tajot za finansi ska sostojba koga Dru[ tvoto kako rezultat na minat nastanima sega[ na zakonska ili i zvedena obvrska koja mo`e verodostojno da se izmeri i e verojatno deka je i ma odliv na resursi koi sodr`at ekonomski koristi od Dru[ tvoto za podmiuvawe na obvrskata. Rezervi rawata se utvrduvaat so di skontirawe na o-ekuvani te i dni pari~ni tekovi koristej[i di skontna stапka pred odano-uvawe koja gi odrazuva tekovni te pazarni procenki na vremenskata vrednost na parite i kade [to e potrebno, rizicite, specifi~ni za obvrskata.

Rezervi rawata za nepopolni dogovori se priznavaat koga o-ekuvani te koristi koi proizlenuvaat od dogovorot se poniiski od neizbezni te tro[oci za izvr[uvawe na obvrski te po dogovorot. Rezervi raweto se meri po poniiskata od sega[ nata vrednost na o-ekuvani te tro[oci za preki nuvawe na dogovorot i o-ekuvani te neto tro[oci od prodol`uvawe so raboteweto po dogovorot. Pred da go utvrdi rezervi raweto Dru[ tvoto priznava, dokolku i ma, zaguba od obezvrednuvawe na sredstvata povrzani so toj dogovor.

Bel e[ ki kon fi nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

### **2.13 Akcionierski kapi tal**

*Obi~ni akci i*

Obi~ni te akci i se klasi fi kuvari kako kapi tal. Tro[oci te di rektno povrzani so i zdavave na instrumenti na gl avni na se pri znavaat kako namal uvawe na po~etnoto merewe na instrumentot na gl avni na.

*Otkup na sopstveni akci i*

Koga Dru[ tvoto otkupuva sopstveni akci i , i znosot na pl ateni ot nadomest, vkl u~uvaj]i gi i di rektni te zavi sni tro[oci , se pri znavaat kako promeni vo kapi tal ot.

Otkupeni te akci i se klasi fi ci raat kako sopstveni akci i i pretstavuvaat odbi tna stavka od vкупni ot kapi tal . Koga sopstveni te akci i posledovatelno se prodadeni , dobi eni ot i znos se pri znava kako zgol emuvawe vo kapi tal ot, i vi [ okot i l i kusokot od transakcijata se prenesuva na/od premija od akci i .

*Rezervi*

Rezervi te koi se sostojat od zadol` i tel ni rezervi se sozdadeni vo tekot na periodi te po pat na raspredel ba na akumul i rani te dobi vki vrz osnova na zakonskata regulativa i odluki te na rakovodstvoto i akcioniери te na Dru[ tvoto.

*Di vi dendi*

Di vi dendi te se pri znavaat kako obvrski vo periodot koga se objaveni .

### **2.14 Pri hodi**

*Zaraboteni premi i od dogovori za osi guruvawe*

Smetkovodstveni te pol i tiki za pri znavae na pri hodi te od dogovori te za osi guruvawe se prika` ani vo Bel e[ ka 2.17.

*Pri hodi od vlo` uvawa*

Pri hodot od vlo` uvawa vo fi nansi ski sredstva se sostoi od pri hodi od kamati , koi se pri znavaat zemaj]i go vo predvid efekti vni ot pri nos na sredstvata i l i pri meni vata kamatna stапка.

### **2.15 Rashodi**

*Tro[oci za zapi [ ani premi i*

Tro[oci te za zapi [ ani premi i se sostaveni od si te di rektni i i ndi rektni tro[oci koi proi zl eguvaaat od sklu~eni te dogovori za osi guruvawe kako [ to se provizi i te za agenti , brokeri i ostanati distributivni kanali kako i ostanati tro[oci vkl u~eni vo proda` bata.

*Tro[oci za steknuvawe*

Tro[oci za steknuvawe na pol i si za osi guruvawe opfa]aat plati na vraboteni , provizi ja za agenti i brokeri , tro[oci za pe~atewe na pol i si i drugi tro[oci za steknuvawe na novi i l i obnovuvawe na postoe~ki te dogovori za osi guruvawe. Gorenavedeni te tro[oci za steknuvawe na novi i l i obnovuvawe na postoe~ki te dogovori za osi guruvawe koi nastanuvaat vo periodot na izvestuvawe, se razgrani~uваат do stepen do koj [ to ] je se pokrijat od idni te pri hodi .

*Rashodi od zakupni ni napraveni za operati ven naem*

Pla]awata po osnov na operati ven naem se pri znavaat kako rashod vo dobi vki te i zagubi te spored proporcionalna metoda vo vremetraewe na naemot. Pri meni te popusti se pri znavaat vo dobi vki te i zagubi te kako sostaven del na vкупni te tro[oci od naemot.

Bele[ ki kon fi nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

## 2.16 Klasi fi kaci ja na dogovori te za osi guruvawe

Dogovori za osi guruvawe se dogovori so koi Dru[ tvoto pri fa]a zna-i tel en ri zi k od osi guruvawe od drugata dogovorna strana (osi guren kot), sogl asuvaj]i se da go obe[ teti osi guren kot dokol ku opredel en nei zvesen i den nastan (osi guren nastan) nepovol no vlijae na osi guren kot.

Ri zi kot od osi guruvawe se razli kuva od fi nansi ski ot ri zi k. Fi nansi ski ot ri zi k e ri zi k od mo`ni i dni promeni na edna ili pove]e od specifi ci rani te kamatni stapki, ceni te na harti i te od vrednost, ceni te na dobrata, kursevi te na stranski valuti, i indeksot na ceni te ili stapki te, kredi tni ot rejting ili kredi tni ot indeks ili druga promenl i va komponenta, koja se menuva vo slu]aj na nefi nansi ska promenl i va koja [ to ne se odnesuva na dogovornata strana.

Osi guri tel ni te dogovori mo`at da nosat i finansi ski ri zi k.

Ri zi kot od osi guruvawe e zna-i tel en ako, i samo ako, osi guren ot nastan mo`e da predi zvi ka, Dru[ tvoto da plati zna-i tel ni dopolni tel ni koristi. Dokol ku eden dogovor se klasi fi ci ra kako dogovor za osi guruvawe toj ostanuva klasi fi ci ran kako dogovor za osi guruvawe se dodeka si te prava i obvrski od isti ot ne zgasnat ili iste-at.

## 2.17 Dogovori za osi guruvawe

Pri znavawe i merewe

Premi i

Bruto pol i si rani te premi i go reflekti raat raboteweto vo tekot na godi nata i ne vkl u-uvaaat danoci ili obvrski po osnov na premi i.

Zaraboteni ot del od premi i te se pri znava kako pri hod. Premi i te se zaraboteni od datumot na sklu]uvawe na dogovorot za osi guruvawe do krajot na peri odot na izvestuvawe, vrz osnova na metodot pro rata tempori s. Prenesenata premija na reosi guri tel ot se pri znava kako tro[ ok vo sogl asnost so metodot pro rata tempori s vo isti ot smetkovodstven peri od kako i di rektno povrzanata premija za soodvetnoto osi guruvawe.

Rezerva za prenosna premija

Rezervata za prenosna premija se sostoi od del ot od bruto pol i si rani premi i koj se procenuva deka Je se zaraboti vo sl ednata godina, presmetan za sekoj pooddel en dogovor za osi guruvawe, kori stej]i go dnevni ot pro-rata metod i dokol ku e potrebito, koregi ran za da ja odrazi promenata vo nastanuvaweto na ri zi kot za peri odot pokrien so dogovorot.

{ teti

Nastanati te, pri javeni te i isplateni te [ teti gi opfa]aat tro[ oci te za podmi ruvawe i re[ avawe na plateni i nepodmi reni [ teti koi [ to proizl eguaat od nastani koi se slu-i le vo tekovnata fi nansi ska godi na zaedno so korekci i te na rezervata za [ teti od prethodnata godi na.

I splateni te [ teti se pri znavaat vo momentot na obrabotkata na [ teti te i vo iznos koj ]e bi de i splateni pri podmi ruvaweto na [ tetata. I znosot na i splatenata [ tetata vo ne` i votnoto osi guruvawe se zgolemuva za tro[ oci te za obrabotka na [ tetata.

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol ` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

#### Dogovori za osi guruvawe (prodol ` uva)

Nepodmi reni [ teti gi opfa]aat rezervi te na Dru[ tvoto za proceneti te kone-ni tro[ oci za podmi ruvawe na si te nastanati , no nepodmi reni [ teti na denot na bi l ansot na sostojba bez ogl ed dal i [ teti te se prijaveni i li ne, i so ni v povrzani te i interni tro[ oci za re[ avawe na [ teti te, kako i soodvetnata mar` a za vni matel nost. Nepodmi reni te [ teti se procenuvaat preku pregl eduvawe na pooddel ni [ teti i opredel uvawe na posebna rezerva za nastanati te, no neprijaveni [ teti , efektot na interni te i eksterni te predvi dl i vi nastani , kako [ to e promenata na proceduri te za razre[ uvawe na [ teti te, inflaci jata, sudski te trendovi , promeni vo zakonskata regul ativa, kako i mi nati i skustva i trendovi . Rezervi te za nepodmi reni [ teti ne se di skonti raat.

Dodeka Rakovodstvoto smeta deka bruto rezervi te za [ teti i povrzani te so ni v nadomesti od reosi guri tel ot se objekti vno prezenti rani vrz osnova na podatoci te momental no dostapni , kone-nata obvrska ]e vari ra kako rezul tat na posl edovatel ni informaci i i nastani i mo` e da rezul ti ra so zna-ajni korekci i na rezervi rani ot i znos. Korekci i te na rezervi te za [ teti napraveni vo prethodni te godi ni se reflekti raat vo f i nansi ski te i zve[ tai za peri odot vo koj korekci i te se napraveni i posebno se obel odeneti , dokol ku se materijal ni . Pri meneti te metodi i napraveni te procenki , se proveruvaat redovno.

#### Sredstva od reosi guruvawe

Dru[ tvoto cedi ra reosi guruvawe pri svoeto redovno rabotewe zaradi namal uvawe na potenci jal ni te neto zagubi preku di sperzi rawe na rizi ci te.

Reosi guruvaweto, Dru[ tvoto go i zvr[ uva preku svoeto Mati ~no Dru[ tvo, koe gi skl u-uva dogovori te za reosi guruvawe na ni vo na Grupacija i go preotstapuva na Dru[ tvoto soodvetni ot del od sredstvata, obvrski te, pri hodi te i rashodi te po osnov na reosi guruvawe koi proizl eguaat od rizi ci te i [ teti te od soodvetni te dogovori za osi guruvawe.

Sredstvata, obvrski te, pri hodi te i rashodi te koi proizl eguaat od dogovori te za reosi guruvawe se prezenti raat odvoeno od so ni v povrzani te sredstva, obvrski , pri hodi i rashodi od dogovori te za osi guruvawe, poradi toa [ to dogovori te za reosi guruvawe ne go osl oboduvaat Dru[ tvoto od negovi te di rektni obvrski kon osi gurenici te.

Samo pravata od dogovori te koi predi zvi kovaat zna-i tel en prenos na rizi kot od osi guruvawe se smetaat za sredstva od reosi guruvawe. Pravata od dogovori te so koi ne se vr[ i prenos na zna-i tel en del na rizi kot od osi guruvawe se smetaat za f i nansi ski instrumenti .

Premi i te za reosi guruvawe se pri znavaat kako tro[ ok konzi stento so osnovata za pri znawave na premi i te od so ni v povrzani te dogovori za osi guruvawe. Za osnovni ot osi guri tel en bi zni s, premi i te od reosi guruvawe se pri znavaat kako rashod vo tekot na peri odot pokri en so reosi guruvaweto, vo sogl asnost so o-ekuvanoto odnesuvawe na reosi gurenici te rizi k.

Del ot od preotstapenata premija za reosi guruvawe [ to ne se pri znava kako rashod se vkl u-uva vo sredstvata od reosi guruvawe.

Bele[ ki kon fi nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

Dogovori za osi guruvawe (prodol` uva)

Neto i znosot platen na reosi guri tel ot na po-ekonomi na dogovorot mo` e da bi de pomal od sredstvata od reosi guruvawe pri znaeni od Dru[ tvoto vrz osnova na pravata od dogovorot za reosi guruvawe.

Razl i kata pome\u0107u premijata za reosi guri tel ot i pri znaenoto sredstvo od reosi guruvawe se vkl u-uva vo dobi vki te i zagubi te vo peri odot koga premijata od reosi guruvawe dospeva.

I znosot na pri znaenoto sredstvo od reosi guruvawe se meri konzi stentno so mereweto na rezervata za so ni v povrzani te dogovori za osi guruvawe. Na sekoj datum na i zvestuvawe se procenuva obezvrednuweto na sredstvata od reosi guruvawe. Sredstvoto se smeta deka e o[ teteno dokol ku postoi objekti ven dokaz deka, kako rezul tat na nastan koj se sl u-i l po po-eknomoto pri znavawe, Dru[ tvoto ne e vo mo` nost da go povrati cel i ot preostanat i znos na sredstvoto i deka nastanot i ma vi jani e na i znosot koj Dru[ tvoto ]e go primi od reosi guri tel ot i koj mo` e soodvetno da se izmeri .

*Odl o` eni tro[ oci za steknuvawe*

Tro[ oci te nastanati pri sklu-uuvaweto na op[ ti te dogovori za osi guruvawe se odl o` uvaat do taa merka do koja mo` at da se nadomestat od i dni te mar` i . Tro[ oci te za zapi [ ani premi i vkl u-uvaat di rektni tro[ oci kako [ to se provizi i te i i ndi rektni te tro[ oci , kako na primer admi ni strati vni te tro[ oci povrzani so obrabotka na ponudi i i zdavaweto na pol i si te.

Odl o` eni te tro[ oci za zapi [ ani premi i se amortizi raat ni z peri odot vo koj se o-ekuva tro[ oci te da se nadomestat od i dni te mar` i vo pri hodi te od povrzani te dogovori . Stapkata na amortizacija e konzi stentna so pojavuvaweto na takvi te mar` i .

Kaj op[ ti te dogovori za osi guruvawe odl o` eni te tro[ oci za zapi [ ani premi i pretstavuvaat proporcija od tro[ oci te za zapi [ ani premi i koja korespondira so proporcijata na bruto pol i si ranata premija koja ne e zarabotena na datumot na i zvestuvawe.

*Pobaruvawa i obvrski od osi guruvawe*

I znosi te koi se dol ` at na, i pobaruvata od strana na, osi gureni ci te, agenti te i drugi pobaruvawa pretstavuvaat fi nansi ski i instrumenti i se vkl u-uvaat vo pobaruvawa i obvrski od osi guruvawe, a ne vo rezervi te po dogovori te za osi guruvawe.

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol ` uva)  
 Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

### **2.18 Transakci i so povrzani strani**

Sogl asno Zakonot za supervizi ja na osiguruvawe povrzani l i ca se smetaat dve ili pove]e pravni i fizi -ki l i ca koi se me]usebno povrzani na sl edni te na-i ni :

- a) upravuva-ko ili kapi tal no, ili na koj bi lo drug na-i n, pri [ to ti e zaedno ja opredel uvaat ni vnata del ovna pol i ti ka ili rabotat vo koordi naci ja edni so drugi za da obezbedat voobi -aeni komercijal ni prednosti ;
- b) koga edno l i ce zna-i tel no vlijae na donesuvaweto na f i nansi ski i del ovni odl uki na drugoto l i ce;
- v) raboteweto ili rezul tati te od raboteweto na ednoto l i ce zna-i tel no vli jaat vrz raboteweto na drugoto l i ce. L i cata se povrzani i na toj na-i n [ to edno pravno ili fizi -ko l i ce i ma u-estvo vo drugo pravno l i ce.

Povrzani l i ca se smetaat i l i ca koi se povrzani :

- a) kako ~lenovi na potesno semejstvo;
- b) kako ~lenovi na organ na upravuvawe, nadzoren organ ili prokuri st, kako i ~lenovi na ni vnoto potesno semejstvo;
- v) kako l i ca vraboteni vrz baza na dogovor za rabota so posebni usl ovi , kako i ~lenovi na ni vnoto potesno semejstvo;
- g) na na-i n [ to edno l i ce, odnosno l i ca koi se smetaat za povrzani l i ca zaedno di rektno ili indi rektno imaat u-estvo vo drugo l i ce;
- d) na na-i n [ to vo dvete l i ca u-estvo imat isto l i ce, odnosno l i ca koi se smetaat za povrzani .

### **2.19 Nastani po datumot na i zvestuvawe**

Oni e nastani po datumot na i zvestuvawe koi davaat dopol ni tel ni informaci i za f i nansi skata sostojba na Dru[ tvoto na datumot na l i zve[ tajot za f i nansi skata sostojba (korektivni nastani ) se reflektirani vo f i nansi ski te i zve[ tai . Oni e nastani po datumot na i zvestuvawe koi nemaat karakter na korektivni nastani se objavuваат vo soodvetna bel e[ ka dokol ku i sti te se materijal no zna~ajni .

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol ` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

### 3 Smetkovodstveni procenki i rasuduvawa

Dru[ tvoto pravi procenki i pretpostavki koi vi jaat na i znosi te na sredstvata i obvrski te vo narednata f i nansi ska godi na. Procenki te i so ni v povrzani te pretpostavki postojano se predmet na preocenuvawe i se temel at na mi nato i skustvo i drugi faktori , vkl u~uvaj]i gi o~ekuvawata za i dni te nastani za koi se veruva deka se i zvesni vo soodvetni te okol nosti .

Klu~ni i zvori na nesi gurnost vo procenki te

Podolu se prezenti rani procenki te i pretpostavki te vo vrska so obvrski te po osnov na osi guruvawe. Vo Bel e[ kata 4 se obel odeneti faktori te na ri zik koi proizl eguaat od ovi e dogovori .

Rezervi po dogovori za osi guruvawe

Pretpostavki te koi vi jaat na pri ka` ani te i znosi na sredstva i obvrski od osi guruvawe se kori stat za da se utvrdi rezervata po dogovori za osi guruvawe, koja e dovol na za da se pokrijat obvrski te koi mo` at da proizl ezat od dogovore za osi guruvawe, dokol ku ti e mo` at da se predvi dat.

Kako i da e, zemaj]i ja vo predvi d nei zvesnota pri utvrduvaweto na rezervaci jata na nepodmi reni [ teti , vozmo` no e deka krajni ot rezul tat ]e se razli kuva od ori gi nal no utvrdenata obvrska.

Op[ ti dogovori za osi guruvawe

Na datumot na i zvestuvawe se odreduvaat rezervi za o~ekuvani te kone~ni tro[ oci za podmi ruvawe na si te [ teti koi nastanal e do toj datum, bez ogl ed dal i se pri javeni ili ne, vkl u~uvaj]i gi i tro[ oci te za razre[ uvawe na [ teti te, namal eni za i znosi te koi se ve]e i spl ateni .

Rezervi te za [ teti ne se di skonti raat.

I zvori te na podatoci upotrebeni kako vi ezni informaci i za gradewe na pretpostavki te se tipi~ni i interni za Dru[ tvoto, pri toa pri menuvaj]i detal ni analizi koi se pravat najmal ku edna[ godi [ no.

Pretpostavki te se proveruvaat so cel da se utvrdi dal i se konzistentni so informaci i te od pazarot ili drugi objaveni informaci i.

Dru[ tvoto obrnuva posebno vni mani e na tekovni te trendovi . Vo po~etni te godi ni na raboteweto na Dru[ tvoto vo nedostig na informaci i za pravewe na real ni procenki za razvojot na [ teti te, Dru[ tvoto koristi povnimatel ni pretpostavki .

Procenkata na nastanati te, no seu[ te nepri javeni [ teti ("I BNR") general no e predmet na povi sok stepen na nesi gurnost vo odnos na procenki te na pri javeni te [ teti , za koi [ to Dru[ tvoto raspolaga so pove]e informaci i . I BNR [ teti te mnogu ~esto mo` e da stanat vidli vi za Dru[ tvoto duri po nekol ku godi ni po sl u~uwaweto na nastanot koj ja predizvi kal taa [ teta.

Sekoja pri javena [ teta se procenuva pooddel no, zemaj]i gi predvi d uslovi te vo koi nastanal a [ tetata, informaci i te dostapni od procenitel i te na [ teti i minati te i skustva za gol emi nata na sli~ni [ teti . Procenki te po pooddel ni te predmeti redovno se pregleduvaat i se a~uri raat so novi informaci i .

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol ` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

Op[ ti dogovori za osi guruvawe (prodol ` uva)

Pote[ koti i te pri procenuvaweto na rezervi te se razl i kuvaat kaj razl i ~ni te kl asi na osi guruvawe od pove]e pri ~ni , vkl u~uvaj]i gi sledni ve:

- Razl i ki vo usl ovi te na dogovori te za osi guruvawe;
- Razl i ~na sl o` enost na [ teti te;
- Razl i ki vo te` i nata na sekoja [ teta;
- Razl i ki vo peri odot pome\lu nastanuvaweto i prijavuvaweto na [ teti te.

Kaj odredeni kl asi na osi guruvawe mo` e da postojat zna~jni odol govl ekuvawa od momentot na pri javuvawe na [ tetata do momentot na razre[ uvave na i stata, taka da ne mo` e so si gurnost da se znaat kone~ni te tro[ oci na datumot na i zvestuvawe.

Metodi te na procenka se menuaat vo zavi snost od usl ovi te. Pri ~ni te mo` e da bi dat:

- Ekonomski , pravni , pol i ti ~ki i socijalni trendovi (koi rezul ti raat so, na primer razl i ki vo o~ekuvanoto ni vo na i nf l acija);
- Promena vo portfol i oto na dogovori te za osi guruvawe;
- VI i jani eto na gol emi te zagubi .

{ teti te od op[ ti te dogovori za osi guruvawe se pl a]aat po nastanuvawe na [ tetata.

Dogovori te se skl u~vaat na kratki rokovi , naj~esto za period od edna godina, pri [ to Dru[ tvoto i ma obvrski posite nastanati osigurani nastani za vreme traeweto na dogovorot.

Pokratki ot rok na razre[ uvave na ovi e [ teti mu ovozmo` uva na Dru[ tvoto da i ma pogol ema si gurnost pri procenkata na tro[ oci te za [ teti i da presmetuva pomalo ni vo na rezervi za nastanati te, no seu[ te neprijaveni [ teti .

#### *Pretpostavki*

Kl u~na pretpostavka pri procenki te na Dru[ tvoto e i skustvoto so razvojot na [ teti te vo mi natoto. Ova vkl u~va pretpostavki za prose~ni te tro[ oci za [ teti , tro[ oci te za re[ awave na [ teti te, faktorot na i nf l acijata i brojot na [ teti vo sekoja godina. Pri utvrduvaweto do koja mera vi i jaat nadvore[ ni te faktori , kako [ to se sudki te odl uki i zakonskata regul ativa vrz procenki te se koristi rasuduvawe.

#### *Obezvrednuvawe kaj f i nansi ski sredstva*

Obezvrednuvaweto na sporni pobaruvara se meri vrz osnova na procenka na rizik od potencijalni zagubi koi rezul ti raat od nemo` nosta kupuva~i te da gi podmiti rat svoi te obvrski , pri menuvaj]i gi relevantni te odl uki na Rakovodstvoto. Pri procenka na soodvetnost na zagubata poradi obezvrednuvawe na sporni te pobaruvara, procenkata se temeli vrz dospevaweto na sal doto na smetkata za pobaruvara i mi natoto i skustvo na otpisi , kredi tosposobnosta na kl i enti te i promeni te vo usl ovi te za pl a]awe na kl i enti te. Ova podrazbi ra pravewe pretpostavki za idni te odnesuvawa na kl i enti te, kako i za idni te pri l i vi na pari ~ni te sredstva.

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol ` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

#### 4 Upravuvawe so ri zi kot od osi guruuvawe i f i nansi ski ot ri zi k

##### 4.1 Upravuvawe so ri zi k od osi guruuvawe

Cel i na upravuvawe so ri zi kot i pol i t i ki za namal uvawe na ri zi kot od osi guruuvawe  
Upravuvaweto na Dru[ tvoto so ri zi kot od osi guruuvawe i f i nansi ski ot ri zi k se kri ti -ni za  
raboteweto na Dru[ tvoto. Za op[ ti te dogovori za osi guruuvawe cel ta e da se odberat sredstva  
-i j rok i i znos pri dospevawe Je bi de usogl asen so o-ekuvani te pari ~ni odl i vi po osnov na  
nastanati te [ teti po ti e dogovori .

Gl avnata osi guri tel na akti vnost na Dru[ tvoto prepostavuva ri zi k od zaguba od l i ca i l i  
organizaci i koi [ to se di rektno i zl o` eni na ri zi kot. Ovi e ri zi ci mo` e da se odnesuvaat na  
i mot, nezgoda i l i ostanati ri zi ci [ to mo` e da proi zlezat od osi gurani nastani . Dru[ tvoto e  
i zl o` eno na nei zvesnosta povrzana so vremeto na nastanuvawe, za-estenosta i te` i nata na  
[ teti te [ to proi zl eguvaat od ti e dogovori . Dru[ tvoto i sto taka e i zl o` eno i na pazaren  
ri zi k preku osi guri tel ni te i investici oni te akti vnosti .

Dru[ tvoto upravuva so ri zi ci te od osi guruuvawe preku postavuvawe na l i mi ti za osi guruuvawe,  
proceduri za odobruvawe na transakci i so novi proi zvodi i l i so koi se nadmi nuvaat  
postaveni te l i mi ti , cenovni tari f i , central i zi rano upravuvawe so reosi guruvaweto i sl edewe  
na vonredni nastani .

##### Strategija za zapi [ uvawe na pol i si za osi guruuvawe

Strategijata na Dru[ tvoto za zapi [ uvawe na pol i si za osi guruuvawe e da se postigne di sperzi ja  
so [ to bi se obezbedi l o izbal ansi rano portfol i o koe se bazi ra na gol emo portfol i o so  
sli -ni ri zi ci vo tekot na pove]e godi ni , so [ to se namal uva promenl i vosta na rezul tatot.

Strategijata na Dru[ tvoto za zapi [ uvawe na pol i si za osi guruuvawe e prezenti rana vo  
godi [ ni ot del oven pl an vo koj se utvrdeni kl asi te za osi guruuvawe, teri tori jata na dejstvuvaat,  
kako i industri i skte sektori vo koi Dru[ tvoto e podgotveno da osi guruva. Si te op[ ti  
dogovori za osi guruuvawe se po pri roda godi [ ni i osi guri tel ot i ma pravo da odbi e obnovuvawe  
i l i prodol ` uvawe na i sti te, kako i promena na uslovi te na dogovorot pri negovoto  
prodol ` uvawe.

##### Strategija za reosi guruvawe

Dru[ tvoto reosi gurua del od ri zi ci te za osi guruuvawe za da ja kontrol i ra svojata i zl o` enost  
kon zagubi i za da gi za[ ti ti i zvori te na kapi tal .

Reosi guruvaweto Dru[ tvoto go i zvr[ uva preku svoeto Mati ~no Dru[ two, koe gi skl u~uva  
dogovori te za reosi guruvawe na ni vo na Grupacija i go preotstapuva na Dru[ tvoto soodvetni ot  
del od sredstvata, obvrski te, pri hodi te i rashodi te po osnov na reosi guruvawe koi  
proi zl eguvaat od ri zi ci te i [ teti te od soodvetni te dogovori za osi guruuvawe.

##### Usogl asenost na sredstvata i obvrski te

Zakonot za supervizi ja na osi guruvaweto propi [ uva odredeni l i mi ti vo odnos na pol i ti kata za  
usogl asuvawe na sredstvata i obvrski te na Dru[ tvoto.

Dru[ tvoto akti vno upravuva so svojata f i nansi ska pozi ci ja kori stej]i pri stap so koj se  
bal ansi ra kval i tetot, di sperzi ja, l i kvi dnosta i povratot na vl o` uvawata, zemaj]i gi vo predvid  
l i mi ti te odredeni vo Zakonot za supervizi ja na osi guruvaweto. Gl avna cel e da se usogl asat  
pari ~ni te tekovi na sredstvata i obvrski te.

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol ` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

Usogl asenost na sredstvata i obvrski te (prodol ` uva)

Vo tabelata vo prodol ` eni e prezenti rano usogl asuvaweto na sredstvata so obvrski te sogl asno zakonski te barawa, vo vrska so sredstvata [ to gi pokri vaat tehn -ki te rezervi :

usogl asuvaweto na sredstvata so obvrski te	2014	2013
<b>Sredstva</b>		
Pari -ni sredstva*	5.387.505	8.704.996
Depoziti vo banki **	175.000.000	116.060.000
Dr` avni zapi si ***	154.808.999	164.674.945
<b>Утврдена исклучуваща прометна</b>	<b>20.323.533</b>	<b>-</b>
	<b>355.520.037</b>	<b>289.439.941</b>
<b>Obvrski (Neto tehn -ki rezervi )</b>		
Rezervi za prenosni premi i neto od del ot na reosiguri telot	186.601.799	165.914.754
Rezervi za [ teti neto od del ot na reosiguri telot	183.754.047	131.546.454
	<b>370.355.846</b>	<b>297.461.208</b>
<b>Usogl asenost na sredstvata i obvrski te</b>	<b>(14.835.809)</b>	<b>(8.021.267)</b>

\* Pari -ni te sredstva vo i znos od 5.387.505 denari prezenti rani vo del ot na sredstvata [ to gi pokri vaat tehn -ki te rezervi , pretstavuvaat del od vkupni te pari -ni sredstva i ostanati pari -ni sredstva, koi so sostojba na 31 dekemvri 2014 godi na i znesuvaat 5.387.505 denari (Bel e[ ka 12).

\*\* Depoziti te kaj banki vo i znos od 175.000.000 denari prezenti rani vo del ot na sredstvata [ to gi pokri vaat tehn -ki te rezervi , pretstavuvaat del od vkupni te depoziti , zaemi i ostanati plasmani , koi so sostojba na 31 dekemvri 2014 godi na i znesuvaat 175.000.000 denari . Za 2013 godi na 116.060.000 denari prezenti rani vo del ot na sredstvata [ to gi pokri vaat tehn -ki te rezervi , pretstavuvaat vkupni depoziti kaj banki (Bel e[ ka 9).

\*\*\* Dr` avni te zapi si vo i znos od 154.808.999denari (2013: 164.674.945 denari) prezenti rani vo del ot na sredstvata [ to gi pokri vaat tehn -ki te rezervi , se prezenti rani spored ni vnata di skonti rana vrednost. Vrednosta na dr` avni te zapi si vo Bi lansot na sostojba na 31 dekemvri 2014 godi na i znesuva 154.808.999 denari (2013: 164.674.945 denari) (Bel e[ ka 9).

Vo sl ednata tabel a se pri ka` ani ograni -uvawata sogl asno barawata na Zakonot za supervizi ja na osiguruvaweto za oddel ni te sredstva koi gi pokri vaat rezervi te po dogovori te za osiguruvawe vo odnos na vkupni te sredstva koi gi pokri vaat tehn -ki te rezervi , kako i ni vna sporedba so ostvareni te procenti :

	Ograni -uvawe	Vo %	
		Ostvareno 2014	Ostvareno 2013
<b>Sredstva</b>			
Pari -ni sredstva	< 3%	1.5%	3.0%
Depoziti vo banki	< 60%	49.2%	40.1%
Dr` avni zapi si	< 80%	43.6%	56.9%
<b>Утврдена исклучуваща прометна</b>	<b>&lt; 20%</b>	<b>5.7%</b>	<b>-</b>

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol ` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

I sto taka, sogl asno odredbi te na Zakonot za supervizi ja na osi guruvaweto, vukupni te depoziti na edno osiguri tel no dru[ two vo edna banka ne smeat da nadmi nat 25% od kapi tal ot na Dru[ tvoto. Na 31 dekemvri 2014 i 2013 godi na Dru[ tvoto e usogl aseno so propi [ ani ot koef i ci ent.

#### *Odgovornost kon treti lica*

##### Karakteristi ki

Dru[ tvoto skl u-uva dogovori za osi guruvawe od odgovornost kon treti lica. Sogl asno ovi e dogovori nadomest se i spl atuva za pretrpeni povredi od fizi -ki lica, vkl u-uvaj]i vraboteni i i treti lica. Gl avno ovaa kl asa na osi guruvawe se odnesuva na pretrpeni tel esni povredi.

Vremetraeweto na procesot na i spl ata na [ tetata od datumot na pri javuvawe na [ teta do datumot na razre[ uvave na i stata zavi si od pove]e faktori kako [ to se pri rodota na pokriti eto, usl ovi te na pol i sata kako i toa koj sud e nadle` en spored dogovorot.

Pogol emi ot del od [ teti te za pretrpeni tel esni povredi i maat relativno kratok period na razre[ uvave, a naj-esto toj period i znesuva edna godi na. Najgol em del od dogovori te za osi guruvawe od odgovornost kon treti lica ne se predmet na zna-ajna kompl eksnost taka da i krajni ot i shod e pomal ku nei zvesen. General no ovi e dogovori rezul ti raat so pomal a nei zvesnost vo procenki te.

#### Upravuvawe so ri zi kot

Upravuvaweto so ri zi kot od dogovori za osi guruvawe od odgovornost kon treti lica se pravi gl avno preku cenata, di zajnot na proizvodot, i zborot na ri zi k, soodvetna strategija za i nvesti rawe, procenka i reosi guruvawe. Dru[ tvoto gi sledi i reagi ra na promeni te na op[ ti te ekonomski i komercijal ni usl ovi vo opkru` uvaweto vo koe raboti za da se osigura deka samo oni e ri zi ci koi se vo sogl asnost so kriteri umi te na Dru[ tvoto se predmet na osi guruvawe.

Gl aven ri zi k vo dogovori te za osi guruvawe od odgovornost koi rezul ti raat so pretrpeni tel esni povredi e trendot sudovi te da odreduvaat vi soko ni vo na nadomest. Pri utvrduvaweto na premijata Dru[ tvoto prepostavuva deka tro[oci te ]je se zgol emat proporcional no so krajno raspol o` l i vi te i nformaci i .

Kl u-ni te ri zi ci povrzani so ovi e dogovori se povrzani so osi guruvaweto, konkurenci jata, i skustvoto so [ teti i eventual nosta osigureni ci te da preuve i -at i i izmislat [ teta.

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

### *I mot*

#### Karakteristi ki

Dru[ tvoto skl u~uva dogovori za osi guruvawe na i mot [ to se nao\v{a} na teri tori jata na Republi ka Makedoni ja. Dogovori te za osi guruvawe na i mot do odredeni l imi ti go za[ ti tuvaat osi gureni kot od zaguba i l i [ teta na nivni ot i mot.

Cel na Dru[ tvoto e da zarabotuva pri hod od vl o` uvawa zaradi vremenskata razl i ka pome\v{u}u naplatata na premi i i pl a]aweto na [ teti po osnov na ovoj vi d na osi guruvawe.

Nastanot [ to predi zvi kuva [ teta na grade` ni objekti i l i drug i mot naj~esto se sl u~uva nenadejno (kako [ to e po` ar i l i kra` ba) pri [ to pri~inata za [ teta lesno se opredel uva. Vo ovoj sl u~aj [ tetata je bi de brzo prijavena i mo` e da bi de razre[ ena bez odl agawe. Soodvetno i motnoto osi guruvawe se kl asi f i kuva kako kratkoro~no, [ to zna~i deka zgol emuvaweto na tro[ ocite i povratot na vl o` uvaweto se od pomal o zna~ewe.

#### Upravuvawe so ri zi kot

Gl avni te ri zi ci povrzani so ovi e dogovori e ri zi kot od osi guruvawe, ri zi kot od dejstvuvawata na konkurencajata i i skustvoto so [ teti (vkl u~uvaj]i go i promenl i voto nastanuvawe na pri rodni nepogodi). Dru[ tvoto i sto tak e i zl o` eno i na ri zi k od osi gureni ci te da ja preuve i ~at i l i izmisl at [ tetata. Ova vo gol ema merka objasnuva zo[ to ekonomski te uslovi se vo korelacija so prof i tabi l nosta na portfol i oto na dogovori za osi guruvawe na i mot.

Ri zi kot od ovi e osi guruvawa e ri zi kot Dru[ tvoto da naplati nesoodvetna premija za razli~ni te i moti [ to gi osi guruvawa. Ri zi kot od sekoja pooddel na pol i sa ]e vari ra vo zavi snost od pove]e faktori kako [ to se lokaci jata, vospostaveni te si gurnosni merki i starosta na i motot. Za osi guruvaweto na doma[ en i mot, se o~kuva gol em broj od i moti te da bi dat i zl o` eni na sl i ~ni ri zi ci . Me\v{u}toa, ova ne va` i za del ovni te objekti .

Gol em broj od del ovni te objekti pretstavuваат specifi~na kombinacija na lokaci ja, vi d na rabotewe i vospostaveni si gurnosni merki . Presmetkata na premija jata e proporcional na so ri zi kot ovi e pol i si da bi dat subjektivni i so toa i pori zi ~ni .

#### *Osi guruvawe na vozi l a*

#### Karakteristi ki

Dru[ tvoto skl u~uva dogovori za osi guruvawe na vozi l a na teri tori jata na Republi ka Makedoni ja. Ova osi guruvawe vkl u~uva osi guruvawe od avtoodgovornost i kasko osi guruvawe. Dogovori te za avtoodgovornost pokrivaat tel esni povredi i [ teti na i mot na teri tori jata na Republi ka Makedoni ja kako i [ teti nastanati vo stranstvo predi zvi kani od osi gureni voza~i vrz osnova na si stemot na zelen karton. { teti te i na i mot i odgovornost kon treti l i ca se prijavuvaat vo kratok rok od nastanuvawe na i sti te. Brzoto pl a]ave go za[ ti tuva osi gureni kot od zagubata na vrednosta na fizi~ka [ teta na vozi l oto i na i motot vo momentot na sl u~uvawe na [ tetni ot nastan.

Bele[ ki kon fi nansi skite i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

Osi guruvawe na vozi la (prodol` uva)

Za razre[ uvawe na [ teti te vo koi se pretrpeni tel esni povredi e potrebno pove]e vreme i se pokompl eksni za da se procenat. Ovi e vi dovi na osi guruvawe na motorni vozi la i sto taka pokrivaat i [ teti od odgovornost kon treti lica i smrten sl u-aj i i povreda.

*Upravuvawe so ri zi kot*

General no gl edano ovi e [ teti se pomal ku kompl eksni i e potrebno pokratok peri od za da se razre[ at, taka [ to ti e nosat umeren ri zi k. Dru[ tvoto redovno gi sl edi trendovi te i soodvetno reagi ra na promeni te na nadomestot za ovoj vi d na povredi , sudski te parni ci i za~estenosta na pri javuvawe na [ teti .

Za~estenosta na ovi e [ teti zavi si od nepovol ni te vremenski uslovi i brojot na pri javeni [ teti koj e pogol em vo zi mski te meseci . I sto taka ti e zavi sat i od cenata na gori voto i ekonomski te akti vnosti , koi [ to vli jaat na soobra]ajni te akti vnosti .

*Razvoj na [ teti*

Ran off anal i zata se pravi vo soglasnost so Pravi lni kot za mi ni mal ni standardi za presmetka na tehni ~ki rezervi , koj stapi na sila na 01 januari 2011 godi na.

*Koncentracija na ri zi kot od osi guruvawe*

Gl aven aspekt na ri zi kot od osi guruvawe so koj se soo~uva Dru[ tvoto e koncentraci jata na ri zi k koja mo` e da postoi dokol ku se sl u-i odreden [ teten nastan koj bi mo` el zna-i tel no da vli jae vrz obvrski te na Dru[ tvoto. Ova mo` e da proi zl eze od eden dogovor za osi guruvawe i i pove]e pomali , no povrzani dogovori koi bi mo` el e da predi zvi kaat zna-i tel ni obvrski za Dru[ tvoto. Va` en aspekt na koncentracija na ri zi kot od osi guruvawe e deka mo` e da nastane so kumul i rawe na ri zi ci te od pove]e poodel ni kl asi na osi guruvawe.

Koncentracija mo` e da nastane i kaj mnogu seri ozni , retki nastani , kako [ to se pri rodni katastrofi , kako i kaj nastani koi se povrzani so odredeni grupi i i teritorii .

*Geografska i sektorska koncentracija*

Ri zi ci te na koi e izlo` eno Dru[ tvoto se locirani vo Republi ka Makedoni ja.

Rakovodstvoto veruva deka Dru[ tvoto ne e izlo` eno na zna-i tel na koncentracija kon ni edna grupa na osi gurenici od socijalen, profesi onal en, starosen i i drug aspekt.

*Koncentracija od mnogu seri ozni , retki nastani*

Spored nivnata pri roda i nastanuvawe ovi e nastani retko se sl u-uvawat. Ti e pretstavuvaat seri ozen ri zi k za Dru[ tvoto bi dej]i sl u-uvaweto na vakov nastan, bi i mal zna-i tel no vli jani e vrz pari -ni te odl i vi na Dru[ tvoto.

Dru[ tvoto upravuva so ovi e ri zi ci na sil edni te na-i ni :

Prvenstveno ri zi kot se upravuva preku sklu~uvawe na soodvetni dogovori za osi guruvawe. Agenti te za osi guruvawe ne smeat da sklu~at dogovor dokol ku o~ekuvani te dobi vki ne se proporcionalni na ri zi kot.

Kako vtoro, ovoj ri zi k se upravuva i preku sklu~uvawe na dogovori za reosi guruvawe. Dru[ tvoto sklu~uvawe dogovori za reosi guruvawe, kako [ to se - vi [ ok nad pokri enost na zaguba za sil edni te kl asi na osi guruvawe: i mot i odgovornost kon treti lica kako i cel osno reosi guruvawe koe obezbeduva za[ ti ta od vkupni ot ri zi k. Dru[ tvoto redovno ja sl edi programata za reosi guruvawe, kako i tro[ oci te i kori sti te od i stata.

Bele[ki konfinansijski te i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

#### 4.2 Finansijski rizik

Dru[ tvoto e izlo`eno na finansijski rizik preku finansijski te sredstva i finansijski te obvrski. Pokonkretno, glaven finansijski rizik e deka prilivite po osnov na finansijski sredstva nema da bi dat dovolni za da se podmiti obvrski te koi proizluguvaat od dogovori te za osiguruvawe. Finansijski ot rizik gi opfa]a rizi kot od kamatni stapki, valutni ot rizik, i kvi dnosni ot rizik i kreditni ot rizik.

Cel na Dru[ tvoto e da gi usoglasi obvrski te po osnov na dogovori te za osiguruvawe so sredstva so istili sliseni rizik. Ova mu obezbeduva na Dru[ tvoto si te dospeani obvrski redovno da gi ispla]a.

#### Finansijski instrumenti po kategoriji

Evidenti rani te vrednosti na finansijski te sredstva i obvrski na Dru[ tvoto priznaeni na datumot na izvestuvaweto za objaveni te periodi mo`at i sto taka da bi dat kategorizirani na sledniov na~in:

	Krediti i pobaruvawa	^uvani do dospevawe	Vkupno
<b>31 dekemvri 2014</b>			
<b>Sredstva spored Bi lansot na sostojba</b>			
Finansijski sredstva koi se ~uvata do dospevawe	-	154.808.999	154.808.999
Depoziti, zaemi i ostanati plasmani	175.205.842	-	175.205.842
Finansijski vlo`uvava za trguvawa	20.323.533	-	20.323.533
Vlo`uvava vo zaedni-ki kontrolirani entiteti	17.289.275	-	17.289.275
Sredstva od reosi guruvawe	-	-	-
Pobaruvawa	84.395.616	-	84.395.616
Pari-ni sredstva i ekvivalenti	5.387.505	-	5.387.505
	<b>302.601.771</b>	<b>154.808.999</b>	<b>457.410.770</b>

	Ostanati finansijski obvrski po amortizirana nabavna	Vkupno
<b>Subordini rani obvrski i Obvrski spored Bi lansot na sostojba</b>		
Subordini rani obvrski	36.888.840	36.888.840
Obvrski	37.191.108	37.191.108
	<b>74.079.948</b>	<b>74.079.948</b>

	Krediti i pobaruvawa	^uvani do dospevawe	Vkupno
<b>31 dekemvri 2013</b>			
<b>Sredstva spored Bi lansot na sostojba</b>			
Finansijski sredstva koi se ~uvata do dospevawe	-	164.674.945	164.674.945
Depoziti, zaemi i ostanati plasmani	135.333.186	-	135.333.186
Vlo`uvava vo zaedni-ki kontrolirani entiteti	16.271.562	-	16.271.562
Sredstva od reosi guruvawe	-	-	-
Pobaruvawa	60.755.398	-	60.755.398
Pari-ni sredstva i ekvivalenti	9.490.240	-	9.490.240
	<b>221.850.386</b>	<b>164.674.945</b>	<b>386.525.331</b>

	Ostanati finansijski obvrski po amortizirana nabavna	Vkupno
<b>Obvrski spored Bi lansot na sostojba</b>		
Obvrski	88.493.638	88.493.638
	<b>88.493.638</b>	<b>88.493.638</b>

#### Kamaten rizik

Izlo`enosta na Dru[ tvoto na kamaten rizik prvenstveno proizluguva od portfolijoto na vlo`uvava. Dru[ tvoto e izlo`eno na rizik od kamatni stapki prvenstveno od depoziti te vo banki koi se so promenili va kamatna stapka. Spored rakovodstvoto na Dru[ tvoto najgoleem del od osiguritelni te dogovori se kratkoro-ni i kamatni ot rizik se namal uva preku vlo`uvave vo dol`ni-ki instrumenti. Kratkoro-ni te obvrski za osiguruvawe i reosi guruvawe ne se di rektno ~uvstvitelni na pazarni te kamatni stapki bi dej]i se nediskontirani i senekamatonosni.

Банка на Македонија и земјата (Првострушка)  
За година што завршила со фискални утешувања и промишлените резултати (Првострушка)

## Капитален резултат (Првострушка)

За година завршена на 31 декември 2014 година

Фонд за резерви	Извештај	Барем	Пријателски среди стапка		Пријателски среди стапка	
			Среди стапка за 1 месец	Среди стапка за 12 месеци	Среди стапка за 1 месец	Среди стапка за 12 месеци
<b>Среди стапка</b>						
Привредниот фонд со првата дојнинка изплатена, најмалку и соревнувајќи се со првите привредни резултати во Европа	9	151.818.869	175.495.812	151.818.869	175.495.812	151.818.869
Изплатена која не е спроведена кон контролираните ефекти среди стапка	8	21.423.654	21.423.654	17.380.275	17.380.275	17.380.275
Изплатена која не е спроведена кон контролираните ефекти среди стапка	15	61.395.616	61.395.616	5.340.312	5.340.312	5.340.312
Изплатена која не е спроведена кон контролираните ефекти среди стапка	10	5.340.312	5.340.312	—	—	—
Изплатена која не е спроведена кон контролираните ефекти среди стапка	12	—	—	—	—	—
Общо резултат	16	137.191.068	(56.888.840)	137.191.068	(56.888.840)	137.191.068
Общо резултат	<b>Итого</b>	<b>385.330.822</b>	<b>218.158.962</b>	<b>154.808.999</b>	<b>(36.888.840)</b>	<b>137.191.741</b>

За година завршена на 31 декември 2013 година

Фонд за резерви	Извештај	Барем	Пријателски среди стапка		Пријателски среди стапка	
			Среди стапка за 1 месец	Среди стапка за 12 месеци	Среди стапка за 1 месец	Среди стапка за 12 месеци
<b>Среди стапка</b>						
Привредниот фонд со првата дојнинка изплатена, најмалку и соревнувајќи се со првите привредни резултати во Европа	9	161.611.915	199.088	117.382	199.088	192.151.865
Изплатена која не е спроведена кон контролираните ефекти среди стапка	8	135.244.188	118.000.000	16.271.562	16.271.562	16.271.562
Изплатена која не е спроведена кон контролираните ефекти среди стапка	15	61.516.531	61.516.531	9.460.243	9.460.243	9.460.243
Изплатена која не е спроведена кон контролираните ефекти среди стапка	10	—	—	—	—	—
Изплатена која не е спроведена кон контролираните ефекти среди стапка	12	—	—	—	—	—
Общо резултат	16	(86.404.628)	111.890.855	499.088	417.582.166.758.295	(18.455.590)
Общо резултат	<b>Итого</b>	<b>299.612.629</b>	<b>111.890.855</b>	<b>499.088</b>	<b>417.582.166.758.295</b>	<b>(18.455.590)</b>

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol ` uva)  
 Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na  
 Upravuvawe so ri zi kot od osi guruvawe i f i nansi ski ot ri zi k (prodol ` uva)

Kamaten ri zi k (prodol ` uva)

Anal i za na senzi ti vnosta na kamatni stapki

Anal i zata na senzi ti vnosta e odredena vrz osnova na i zl o` enosta na Dru[ tvoto na promena na kamatni te stapki na f i nansi ski te i nstrumenti na datumot na i zvestuvawe.

*Kredi t en ri zi k*

Kredi tni ot ri zi k pretstavuva smetkovodstvena zaguba [ to bi bi l a pri znaena dokol ku dogovornata stranka ne gi i spol ni dogovoreni te obvrski . Za da ja kontrol i ra i zl o` enosta kon kredi tni ot ri zi k, Dru[ tvoto redovno vr[ i kredi tna procenka na f i nansi skata sostojba na ovi e stranki . Maksi mal nata i zl o` enost na Dru[ tvoto na kredi ten ri zi k e ograni -ena na evi denti ranata vrednost na f i nansi ski te sredstva pri znaeni na datumot na f i nansi ski te i zve[ tai , koi se pri ka` ani vo sl ednata tabel a:

	2014	2013
Klasi na f i nansi ski sredstva - evi denti rana vrednost		
Finansi ski sredstva koi se -uvaat do dospevawe	154.808.999	164.674.945
Depozi ti , zaemi i ostanati plasmani	175.205.842	135.333.186
Finansi ski vl o` uvawa za trguvawe	20.323.533	-
Vl o` uvawa vo zaedni -ki kontrol i rani enti teti	17.289.275	16.271.562
Sredstva od reosi guruvawe	-	-
Pobaruvawa	84.395.616	62.346.334
Pari -ni sredstva i ekvi val enti	5.387.505	9.490.240
<b>457.410.770</b>	<b>388.116.267</b>	

Harti i od vrednost koi se -uvaat do dospevawe i depozi ti vo banka

Dru[ tvoto e i zl o` eno na kredi ten ri zi k kaj harti i te od vrednost koi se -uvaat do dospevawe vo odnos na mo` nata nenapl atl i vost od drugi te stranki . Sepak zemaj]i vo predvi d deka Dru[ tvoto vl o` uva vo dr` avni zapi si i oro-eni depozi ti vo doma[ ni banki , ne se o-ekuva ovi e vl o` uvawa da ne se nadomestat.

Sredstva od reosi guruvawe

Dru[ tvoto e i zl o` eno na kredi ten ri zi k i preku sredstvata od reosi guruvawe. Reosi guruvaweto, Dru[ tvoto go i zvr[ uva preku svoeto Mati -no Dru[ two, koe gi skl u-uva dogovori te za reosi guruvawe na ni vo na Grupacija i go preotstapuva na Dru[ tvoto soodvetni ot del od sredstvata, obvrski te, pri hodi te i rashodi te po osnov na reosi guruvawe koi proi zl eguaat od ri zi ci te i [ teti te od soodvetni te dogovori za osi guruvawe.

Pobaruvawa po osnov na osi guruvawe

Dru[ tvoto e i zl o` eno na kredi ten ri zi k vo sl u-aj koga osi gurenici te nema da gi i spol nat svoi te f i nansi ski obvrski [ to proi zl eguaat od dogovori te za osi guruvawe. I zl o` enosta na Dru[ tvoto i znesuva maksimal no do i znosot na smetkovodstvenata vrednost na pobaruvawata po osnov na premija i ostanati te pobaruvawa. Pobaruvawata po osnov na premi i se od gol em broj na kl i enti i se na normal na komerci jal na osnova. Dru[ tvoto redovno gi sl edi pobaruvawata po osnov na premi i , so [ to i zl o` enosta na kredi ten ri zi k od pobaruvawata po osnov na osi guruvawe e kontrol i rana. Anal i zata na starosnata struktura na dospeani te pobaruvawa od kupuva-i te za nenapl ateni premi i e dadena vo Bel e[ ka 10.

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

#### *Valuten rizik*

Dru[ tvoto e i zlo` eno na rizik vo odnos na efekti te na dvi `ewata na ni voto na devizni te kursevi koi se odrazuva vrz f i nansi skata pozicija i gotovi nski ot tek. Dru[ tvoto ne koristi f i nansi ski instrumenti za za[ tita od rizikot bi dej]i vakvi ot vid na instrumenti ne se vo voobi ~aena upotreba vo Republika Makedonija.

Vo tabeli te podolu e prika` ana izlo` enosta na Dru[ tvoto na valuten rizik.

31 dekemvri 2014	MKD	EUR	Vkupno
<b>Vkupno sredstva</b>	<b>596.478.349</b>		<b>-596.478.349</b>
Nematerijalni sredstva	1.893.774	-	1.893.774
Vlo`uvawa	440.683.613	-	-440.683.613
Del za soosi guruvawe i reosi guruvawe vo bruto tehniki rezervi	-	-	-
F i nansi ski vlo`uvawa kaj koi osigureni kot go prevzema investicijski ot rizik (dogovori za osiguruvawe)	-	-	-
Odl o`eni i tekovni dano-ni sredstva	-	-	-
Pobaruvawa	84.395.616	-	84.395.616
Ostanati sredstva	17.645.053	-	17.645.053
Aktivni vremenski razgrani~uvawa	51.860.293	-	51.860.293
<b>Vkupno obvrski</b>	<b>544.219.159</b>	<b>52.259.190</b>	<b>596.478.349</b>
Kapitali rezervi	148.646.273	-	-148.646.273
Subordinirani obvrski	-	36.888.840	36.888.840
Bruto tehniki rezervi	370.355.846	-	-370.355.846
Bruto tehniki rezervi vo odnos na dogovori kaj koi osigureni kot go prevzema investicijski ot rizik	-	-	-
Ostanati rezervi	-	-	-
Odl o`eni i tekovni dano-ni obvrski	570.302	-	570.302
Obvrski koi proizlazevaat od depoziti na dru[ tva za reosi guruvawe kaj cedenti, po osnov na dogovori za reosi guruvawe	-	-	-
Obvrski od neposredni raboti na osiguruvawe, soosi guruvawe i reosi guruvawe, i ostanati obvrski	21.820.758	15.370.350	37.191.108
Pasivni vremenski razgrani~uvawa	2.825.980	-	2.825.980
<b>Razlika - neusoglasena valutna struktura</b>	<b>52.259.190</b>	<b>(52.259.190)</b>	<b>-</b>

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol ` uva)  
 Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

## Val uten ri zi k (prodol ` uva)

31 dekemvri 2013

	MKD	EUR	Vkupno
<b>Vkupno sredstva</b>	380.910.153	140.450.000	521.360.153
Nematerijalni sredstva	2.525.122	-	2.525.122
VI o` uvawa	248.037.096	140.450.000	388.487.096
Del za soosi guruvawe i reosi guruvawe vo bruto tehn -ki te rezervi	-	-	-
Fi nansi sko vlo` uvawa kaj koi osi guren kot go prevzema	-	-	-
i nvestici sko ot ri zik (dogovori za osi guruvawe	-	-	-
Odlo`eni i tekovni dano-ni sredstva	-	-	-
Pobaruvawa	62.346.332	-	62.346.332
Ostanati sredstva	19.216.999	-	19.216.999
Aktivni vremenski razgrani -uvawa	48.784.602	-	48.784.602
<b>Vkupno obvrski</b>	<b>502.906.763</b>	<b>18.453.390</b>	<b>521.360.153</b>
Kapi tal i rezervi	133.848.317	-	133.848.317
Subordini rani obvrski	-	-	-
Bruto tehn -ki rezervi	297.461.208	-	297.461.208
Bruto tehn -ki rezervi vo odnos na dogovori kaj koi osi guren kot go prevzema i nvestici sko ot ri zik	-	-	-
Ostanati rezervi	-	-	-
Odlo`eni i tekovni dano-ni obvrski	474.926	-	474.926
Obvrski koi prijedlugaat od depoziti na dru[ tva za reosi guruvawe kaj cedenti , po osnov na dogovori za reosi guruvawe	-	-	-
Obvrski od neposredni raboti na osi guruvawe, soosi guruvawe i reosi guruvawe, i ostanati obvrski	70.040.248	18.453.390	88.493.638
Pasi vni vremenski razgrani -uvawa	1.082.064	-	1.082.064
<b>Razl i ka - neusoglasena val utna struktura</b>	<b>(121.996.610)</b>	<b>(121.996.610)</b>	<b>-</b>

Dru[ tvoto e i zl o` eno na promeni te vo stranski valuti . Si ednata tabel a ja prika` uva senzi ti vnosta na Dru[ tvoto pri zgol emuvaweto na denarot vo sporedba so stranski te valuti . Analizata na senzi ti vnosta gi vkl u-uva edi nstveno monetarni te stavki denomi ni rani vo stranska valuta na krajot na godi nata, pri [ to se vr[ i korekci ja na ni vnata vrednost pri promena na kursot za 1% vo odnos na EUR. Negativen i znos podol u ozna-uva namal uvawe na dobi vaka i i ostanati ot kapi tal , koj [ to se javuva vo sl u-aj ako denarot ja zgol emi svojata vrednost vo odnos na stranski te valuti za 1% vo odnos na EUR. Pri namal uvawe na vrednosta na denarot vo odnos na stranski te valuti za 1% vo odnos na EUR, efektot vrz dobi vaka i i ostanati ot kapi tal e ednakov, no so obraten predznak, kako [ to e prika`ano vo tabelata podol u.

	Promeni vo 2014	Promeni vo 2013	2014	2013
			Dobi vka i i zaguba Vo Denari	
EUR	1%	1%	52.259	1.219.966

Bele[ ki kon fi nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

#### Ri zi k na I i kvi dnost

Ri zi kot na I i kvi dnost pretstavuva ri zi k deka edno I i ce ]e se soo-i so te[ koti i pri obezbeduvaweto na sredstva za da gi podmi ri pari ~ni te obvrski [ to proi zl eguvaat od fi nansi ski te i nstrumenti . Ri zi kot na I i kvi dnost mo` e da proi zl eze i li od nemo` nosta da se prodadat fi nasi ski sredstva vo najkus mo` en rok po ni vnata objekti vna vrednost; i li nesposobnost na podmi ruvawe na obvrski te koi proi zl eguvaat od dogovori te; i li pak obvrski te za osi guruvawe dospeal e porano za i spl ata od o~ekuvaweto; i li pak nesposobnost da generira pari ~ni sredstva spored predvi duvawata.

Najgol emot ri zi k od I i kvi dnost so koj se soo-uva Dru[ tvoto se dnevni te barawa za raspolo` i vi pari ~ni sredstva vo odnos na pojavata na [ teti od dogovori te za osi guruvawe.

Dru[ tvoto upravuva so I i kvi dnosta preku pol i ti kata za ri zi k na I i kvi dnost koja opredel uva [ to go so-i nuva ri zi kot na I i kvi dnost za Dru[ tvoto; gi utvrdjuva mi ni mal ni te fondovi za da i zl eze vo presret na i tni te barawa; opredel uva rezerven plan za fi nansi rawe na mo` ni te obvrski ; gi utvrdjuva i zvori te na fi nansi rawe i nastani te koi bi go aktivi ral e planot; koncentracijata na i zvori na fi nansi rawe; i zvestuvawe za i zl o` enosta na ri zi k od I i kvi dnost i pregl eduvawe na pol i ti kata za ri zi k na I i kvi dnost vo odnos na nejzi nata adekvatnost i vo odnos na okolnosti te koi se menuvaat.

Anal i za spored dospevaweto na sredstvata i obvrski te

Anal i zata na sredstvata i obvrski te na Dru[ tvoto vo soodvetni grupi na dospevawe, spored ni vni ot preostanat peri od do denot na ni vnata dogovorena dospeanost e kako [ to sl edi :

Бюджет на финансово-экономическое управление (бюджета)  
за горизонта пять лет запрограмма на 31 декабря 2014 года  
затраты на выполнение социальных функций бюджета

Бюджетное распределение	На 1 января	На 5 декабря	35 годами	5 10 годами	10-15 годами	15-20 годами	20 и старше	Бюджет
31 декабря 2011	571,679,584	22,904,991	1,893,774					596,478,549
Несмотря на то что система		1,893,774						1,893,774
Бюджетная			110,684,614					110,684,614
Для ее сооружения в бюджетном исполнении бюджета								
Финансовая политика по оценке расходов на социальную политику								
При этом, бюджетом на социальную политику								
Однако в текущем бюджете (расчет)								
Политика	61,480,625	22,904,991						84,395,616
Составлен следующим	1,645,054							1,645,054
Алгоритм распределения затрат	51,884,292							53,860,292
Бюджет обещан	544,219,159	15,370,350	36,888,840					596,478,549
Капитал и резервы	148,646,273							148,646,273
Обеспечивающие бюджет		36,888,840						36,888,840
Бюджетный резерв			4,035,5496					4,035,5496
Остаток резерва								
Однако в текущем бюджетном исполнении бюджета								
Оборудование для выполнения задач по социальной политике								
используется для выполнения задач по социальной политике								
При этом бюджетом разрешено								
Надежда - несомненно, резерв структуры	27,460,125	7,531,611	34,995,066					

БАСМАНАЕВА Динарбековна и супружеская (Гарсияевская) Алиевы  
за г. (принята под запретом на 31.08.сентября 2014 г., при

Известное значение	485.806,635	33.028,497	2.525,123	521.360,155
Несколько раз в год в стране		2.525,123		2.525,123
Бытовые				488.187,998
Для ее сооружения в бывшем и восстановленном виде из элементов доставки полученных из бюджета или из отчужденного бюджетом имущества				
Приобретение земельных участков для строительства				62.346,332
Погоды		29.317,937	33.028,495	19.217,001
Остальной спектр		19.217,001		18.381,892
Аукционные аукционы		18.381,892		
Известное значение	485.806,635	33.028,497	2.525,123	521.360,155
Капитал и резервы		133.846,317		133.846,317
Себестоимость продукции				
Прямое производство				29.161,561
Прямое производство и распределение в пользу налогоплательщиков				
Прибыль и убытка				29.161,561
Остаток резерва				
Однако в текущем финансовом году для этого не хватает, да и расходуется так же, как и на покупку топлива для автомобилей, то есть на топливные затраты		474,926		
Однако в текущем финансовом году для этого не хватает, да и расходуется так же, как и на покупку топлива для автомобилей, то есть на топливные затраты				474,926
Оборудование для производства и распределения, сооружений и транспортных средств, их части и комплектующих			25.522,985	6.155,055
Приемный складской распределительный			1.082,364	1.082,364
Население - Население, получающее помощь из бюджета	27.117,133	(29.642,255)	2.525,122	

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol ` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

*Upakovane so kapi tal ot*

Agenci jata za supervizi ja na osi guruvaweto pri Mi ni sterstvoto za f i nansi i e gl aven regul ator koj ja sl edi adekvatnosta na kapi tal ot na Dru[ tvoto vo cel i na.

Kapi tal na Dru[ tvoto

Kapi tal ot na Dru[ tvoto sogl asno zakonski te barawa e sostaven od osnoven i dopol ni tel en kapi tal i e presmetan na sl edni ot na-i n:

Pri presmetka na osnovni ot kapi tal na Dru[ tvoto se zemaat predvi d sl edni te stavki :

- Uplaten akci onerski kapi tal so i skl u~ok na uplateni ot akci onerski kapi tal od kumul ati vni pri ori tetni akci i.
- Rezervi na dru[ tvoto (zakonski i statutarni) koi ne proizl egovaat od dogovori te za osi guruvawe.
- Prenesena neraspredeleni dobi vka.
- Neraspredeleni dobi vka od tekvnata godi na (po odbi vawe na danoci te i ostanati pri donezi , kako i di vi dendata predvi dena za i spl ata), dokol ku i znosot na dobi vka e potvrden od ovl asten revi zor.

Pri presmetka na osnovni ot kapi tal na Dru[ tvoto za osi guruvawe sl edni te stavki ]e se smetaat za odbi tni :

- Sopstveni akci i koi gi poseduva Dru[ tvoto za osi guruvawe.
- Dolgoro~ni nematerijalni sredstva.
- Prenesena nepokri ena zaguba i zaguba od tekvnata godi na.

Dru[ tvoto za osi guruvawe e dol ` no vo rezervi te na si gurnost da i zdvoi najmal ku edna treti na od ostvarenata dobi vka i ska` ana vo godi [ nata smetka, ako dobi vka ne se koristi za pokri vawe na zagubi te od prethodni te godi ni , se dodeka rezervi te na si gurnost na Dru[ tvoto ne dosti gnat najmal ku 50% od ostvarenata prose~na premija na osi guruvawe vo posledni te dve godi ni , pri [ to premija te od prethodni te godi ni se zgol emuvaat za i ndeksot na porastot na ceni te na mal o, smetaj]i ja i godi nata za koja se rasporeduva ostvarenata dobi vka.

Pri presmetka na dopol ni tel ni ot kapi tal na Dru[ tvoto za osi guruvawe ]e se zemata vo predvi d sl edni ve stavki :

- uplaten akci onerski kapi tal od kumul ati vni pri ori tetni akci i;
- subordini rani dol ` ni~ki i instrumenti;
- harti i od vrednost so neopredelen rok na dospevawe.

Pri presmetka na kapi tal ot na Dru[ tvoto, dopol ni tel ni ot kapi tal se zema vo i znos ne pove]e od 50% od osnovni ot kapi tal .

Pri presmetka na kapi tal ot na Dru[ tvoto za osi guruvawe, i znosot na osnovni ot i dopol ni tel ni ot kapi tal ]e se namali i za sl edni ve stavki :

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol ` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

Upravuvawe so kapi tal ot (prodol ` uva)

- VI o` uvawa na Dru[ tvoto za osi guruvawe vo akci i l i subordi ni rani dol ` ni -ki i nstrumenti i zdadeni od drugo dru[ tvo za osi guruvawe i l i druga f i nansi ska i nsti tuci ja kaj koi Dru[ tvoto i ma udel od pove]e od 10%, kako i drugi vlo` uvawa vo tie subjekti , koi se vkl u~eni vo presmetkata na kapi tal ot na tie subjekti .
- VI o` uvawa na Dru[ tvo vo akci i l i subordi ni rani dol ` ni -ki i nstrumenti , i zdadeni od dru[ tva za osi guruvawe i l i f i nansi ski i nsti tuci i osven oni e navedeni pogore, koi se vo i znos pogol em od 10% od kapi tal ot na dru[ tvoto za osi guruvawe presmetan pred odbi vawe na stavki te navedeni pogore.

#### Garanten Fond

Spored barawata na Zakonot za supervizi ja na osi guruvaweto dru[ tvata za osi guruvawe treba da i maat kapi tal od Evra 3,000,000 dokol ku vr[ i raboti na osi guruvawe vo oni e kl asi na osi guruvawe vo grupata na ne` i votno osi guruvawe za koi i ma dobi eno dozvol a, ne podocna od 03 januari 2009 godi na. So sostojba na 31 dekemvri 2014 godi na Dru[ tvoto ne e vo sogl asnost so ovi e zakonski barawa. Vo tekot na 2014 godi na Dru[ tvoto ostvari dobi vka po odano-uvawe vo i znos od 2.310.599 Denari i so sostojba na 31 dekemvri 2014 godi na vkupni ot kapi tal i rezervi te na Dru[ tvoto i znesuvaat 148.646.273 Denari . Spored presmetkata na kapi tal ot (obrazec KS) so sostojba na 31 dekemvri 2014 godi na Dru[ tvoto i ma nedostatak na Kapi tal vo odnos na Garantni ot Fond vo i znos od 3.113.460 Denari i ne go i spol nuva zakonski propi [ ani ot mi ni mum.

#### Potrebnata marginata na sol ventnost

Kapi tal ot na Dru[ tvoto za osi guruvawe koe vr[ i raboti na ne` i votno osi guruvawe i l i reosi guruvawe vo sekoe vreme treba da bi de barem ednakov na potrebnoto ni vo na marginata na sol ventnost na Dru[ tvoto za osi guruvawe koe se presmetuva so pri mena na metodot - stapka na premija i l i metodot -stapka na [ teti , vo zavi snost od toa koj ]e dade povi sok rezul tat. Marginata na sol ventnost za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 i znesuva 68.802.567 Denari .

Pol i ti ka na Rakovodstvoto na Dru[ tvoto e da odr` i stabi l nost na kapi tal ot na Dru[ tvoto za da gi odr` i doverbata na investitori te i pazarot i da go poddr` i idni ot razvoj na bi zni sot. Rakovodstvoto na Dru[ tvoto go sl edi povratot na kapi tal ot, [ to Dru[ tvoto go defini ra kako dobi vka od redovno rabotewe. Dru[ tvoto i sto tak a go i ma vo predvid vi i jani eto koe ni voto na kapi tal ot go i ma na povratot na akcioni te kako i potrebata da odr` uva soodnos pomeju povi soki te povrati i povi sokata zadol ` enost i prednosti te i si gurnosta obezbedeni so cvrsta pozicija na kapi tal ot.

Dru[ tvoto ne e i zl o` eno na nadvore[ ni vi i jani ja za promeni na kapi tal ot. Vo tekot na godi nata nema[ e materijal ni promeni vo pri statot na Dru[ tvoto za upravuvawe so kapi tal ot.

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol ` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

## 5 Objekti vna vrednost

### 5.1 Finansi ski i nstrumenti evi denti rani po objekti vnata vrednost

Pri fatenata smetkovodstvena ramka bara finansi ski te sredstva i obvrski da se grupi raat vo tri ni voa spored zna~ajnosta na vlezni te podatoci kori steni pri mereweto na ni vnata objekti vna vrednost. Hi erarhi jata spored objekti vnata vrednost e odredena kako [ to sl edi :

- § Ni vo 1: koti rani ceni (nekoregi rani) na aktivni te pazari za identi ~ni sredstva ili obvrski;
- § Ni vo 2: ostanati vlezni podatoci, pokraj koti rani te ceni, vkl u-eni vo Ni vo 1 koi se dostapni za nabqduuvawe za sredstvoto ili obvrskata, ili di rektno (t.e. kako ceni) ili indi rektno (t.e. i zvedeni od ceni); i
- § Ni vo 3: vlezni podatoci za sredstvoto ili obvrskata koi ne se bazi raat na podatoci dostapni za nabqduuvawe od pazarot.

So sostojba na 31 dekemvri 2014 i 2013 godi na Dru[ tvoto nema finansi ski i nstrumenti evi denti rani spored objekti vna vrednost.

### 5.2 Finansi ski i nstrumenti koi ne se evi denti rani po objekti vnata vrednost

Razl i kata pomebu smetkovodstvenata vrednost i objekti vnata vrednost na oni e finansi ski sredstva i obvrski koi vo Bi lansot na sostojba ne se evi denti rani spored objekti vna vrednost se pri ka` ani vo tabel ata podolu:

	Evi denti rana vrednost		Objekti vna vrednost	
	2014	2013	2014	2013
<b>Sredstva</b>				
Finansi ski sredstva koi se ~uvaat do dospevawe	154.808.999	164.674.945	154.808.999	164.674.945
Depoziti, zaemi i ostanati plasmani	175.000.000	135.333.186	175.000.000	135.333.186
Vlo` uvawa vo zaedni -ki kontrol i rani entiteti	17.289.725	16.271.562	17.289.725	16.271.562
Sredstva od reosiguruvawe	-	-	-	-
Pobaruvawa	84.395.616	60.755.398	84.395.616	60.755.398
Pari ~ni sredstva i pari ~ni ekvalenti	5.387.505	9.490.240	5.387.505	9.490.240
<b>Vkupni sredstva</b>	<b>436.881.845</b>	<b>386.525.331</b>	<b>436.881.845</b>	<b>386.525.331</b>
<b>Obvrski</b>				
Obvrski od neposredni raboti na osiguruvawe i ostanati obvrski	21.820.758	70.040.248	21.820.758	70.040.248
Obvrski po osnov na finansi ski vlo` uvawa	15.370.350	18.453.390	15.370.350	18.453.390
<b>Vkupni obvrski</b>	<b>37.191.108</b>	<b>88.493.638</b>	<b>37.191.108</b>	<b>88.493.638</b>

Finansi ski sredstva koi se ~uvaat do dospevawe

Objekti vnata vrednost na vlo` uvawata vo finansi ski te sredstva koi se ~uvaat do dospevawe e ni vnata smetkovodstvena vrednost so ogl ed na toa [ to ni vnata smetkovodstvena vrednost e utvrdena vrz osnova na di skonti rani te pari ~ni tekovi .

Depoziti, zaemi i ostanati plasmani

Smetkovodstvenata vrednost na depoziti, zaemi i ostanati plasmani soodvetstvuva na ni vnata objekti vna vrednost so ogl ed deka i sti te vkl u-vaat gotovi na, smetki vo banki i depoziti so kratok rok na dostaуваве.

Bele[ ki kon fi nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

Fi nansi ski sredstvaki ne se evi denti rani po objekti vnata vrednost (prodol` uva)  
*Pari -ni sredstva i pari -ni ekvi valenti*

Smetkovodstvenata vrednost na pari -ni te sredstva i pari -ni te ekvi valenti soodvetstvuva na  
ni vnata objekti vna vrednost so ogl ed deka i sti te vkl u-uvat gotovi na, smetki vo banki i  
depozi ti so kratok rok na dostasuvawe.

#### *Pobaruvawa*

Pobaruvawata se evi denti raat po amorti zi rana nabavna vrednost namal ena za rezervi rawe  
poradi obezvrednuvawe. Ni vnata objekti vna vrednost soodvetstvuva na evi denti ranata vrednost,  
poradi ni vnoto kratkoro-no dospevawe.

#### *Ostanati obvrski*

Objekti vnata vrednost na ostanati te obvrski soodvetstvuva na ni vnata smetkovodstvena vrednost  
so ogl ed na ni vni ot kratok rok na dospevawe.

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
 Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

## 6 Nematerijalni sredstva

Sof tver

### Nabavna vrednost

Na 31 dekemvri 2013 / 01 januari 2014	3.537.510
Nabavki vo tekot na godi nata	266.058
<b>Na 31 dekemvri 2014</b>	<b>3.803.568</b>

### Akumulirana amortizacija

Na 31 dekemvri 2013 / 01 januari 2014	1.012.388
Amortizacija za godi nata	897.406
<b>Na 31 dekemvri 2014</b>	<b>1.909.794</b>

### Neto evidentna rana vrednost

Na 01 januari 2014	2.525.122
<b>Na 31 dekemvri 2014</b>	<b>1.893.774</b>

## 7 Zemjite, grade`ni objekti i ostanati materijalni sredstva

Grade`ni objekti	I investicii vo tek	Vkupno
------------------	---------------------	--------

### Nabavna vrednost

Na 01 januari 2013	11.785.012	-	11.785.012
Zgol emuvawe 2013	-	61.772.753	61.772.753
<b>Na 31 dekemvri 2013 / 01 januari 2014</b>	<b>11.785.012</b>	<b>61.772.753</b>	<b>73.557.765</b>

Transfer od investicii vo tek vo grade`ni objekti	61.772.753	-61.772.753	-
Nabavki	276.958	-	276.958
Zgol emuvawe poradi revalorizacijenivok	12.487.357	-	12.487.357
Proda`ba	-11.785.012	-	-11.785.012
<b>Na 31 dekemvri 2014</b>	<b>74.537.068</b>	<b>-</b>	<b>74.537.068</b>

### Akumulirana deprecijacija

Na 01 januari 2013	1.055.738	-	1.055.738
Deprecijacija za godi nata	294.624	-	294.624
<b>Na 31 dekemvri 2013 / 01 januari 2014</b>	<b>1.350.362</b>	<b>-</b>	<b>1.350.362</b>
Deprecijacija za godi nata	1.481.554	-	1.481.554
Proda`bi	-1.350.362	-	-1.350.362
<b>Na 31 dekemvri 2014</b>	<b>1.481.554</b>	<b>-</b>	<b>1.481.554</b>

### Neto evidentna rana vrednost

Na 01 Januari 2013	10.434.650	61.772.753	10.434.650
<b>Na 31 dekemvri 2013</b>	<b>72.207.403</b>	<b>-</b>	<b>72.207.403</b>
<b>Na 31 dekemvri 2014</b>	<b>73.055.514</b>	<b>-</b>	<b>73.055.514</b>

Bele[ ki kon fi nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

Na 31 dekemvri 2014 godi na Dru[ tvoto i ma grade` ni objekti koi sl u` at za vr[ ewe na dejnosta i i sti te gi evidenti ra sogl asno izmeni te na smetkovodstveni te pol i tiki , spored ni vnata reval orizaci ona vrednost, utvrdena po pat na procena i zvr[ ena od nezaviseni ovl asten proceni tel , namal ena za vrednosta na akumul i ranata deprecijacija. Dru[ tvoto vo tekot na 2014 godi na prodade eden grade` en objekt vo Kapi [ tec i kupi nov del oven objekt do postoe-ki ot objekt vo General na Di rekci ja.

#### 8 VI o` uvawa vo zaedni ~ki kontrol i rani enti teti

Na 31 dekemvri 2014 godi na, vi o` uvawata vo zaedni ~ki kontrol i rani enti teti vo iznos od 17.289.725 denari (2013: 16,271.562 denari) se odnesuваат на depozit vo Naciona lnoto Bi ro za Osi guruvawe za ~lenuvawe vo sogl asnost so barawata na Zakonot za supervizi ja na osi guruvaweto na Republi ka Makedoni ja. Naciona lnoto Bi ro za Osi guruvawe e neprof i tna organi zaci ja osnovana od strana na si te doma[ ni osiguri tel ni kompani i -ja cel e da go za[ ti ti interesot na nejzi ni te ~lenovi pri meunarodno osi guruvawe na motorni vozi l a i da gi pretstavuva ~lenovi te pred meunarodni te osiguri tel ni kompani i . Vi o` uvawata vo zaedni ~ki kontrol i rani enti teti pretstavuvaat vi o` eni kamatonosni depoziti koi se ~uvaat na posebna smetka vo banka. Naciona lnoto Bi ro za Osi guruvawe e obvrzano da ne gi vi o` uva ovi e sredstva i da go vrati depoziti tot na sekoj ~len pri prestanuvawe na ni vnoto rabotewe so osi guruvawe na motorni vozi l a.

#### 9 Ostanati fi nansi ski vi o` uvawa

	2014	2013
Finansi ski sredstva koi se ~uvaat do dospevawe	154.808.999	164.674.945
Stvaraneceni i korektivni poslovni poslovi	20.323.533	
Depoziti, zaemi i ostanati plasmani	175.205.842	135.333.186
	<b>350.338.374</b>	<b>300.008.131</b>

#### Finansi ski sredstva koi se ~uvaat do dospevawe

	2014	2013
Dr` avni zapisi	156.800.000	167.000.000
Odl o` eni pri hodi od kamata	-1.991.001	(2.325.055)
Dol` ni ~ki harti i od vrednost so rok na	<b>154.808.999</b>	<b>164.674.945</b>
Koti rani	-	-
Nekoti rani	154.808.999	164.674.945
	<b>154.808.999</b>	<b>164.674.945</b>

Vi o` uvawata koi se ~uvaat do dospevawe pretstavuvaat dr` avni zapisi i zdadeni od Mi ni sterstvo za fi nansi i na Republi ka Makedoni ja, koi dospevaat vo peri od do edna godi na i nosat kamata od 2.7%-3.6% na godi [ no ni vo (2013: 3.1% - 3.6% na godi [ no ni vo).

Beleki konfinansijski teizvezdu (prodolzuvava)  
Za godinata totozavrzava na 31. decemvri 2014 godina

#### Finansijski vlozuvava za trguvawa, Depoziti, zaemi i ostanati plasmani

	2014	2013
Oro-eni depoziti vo domaćini banki koi dospevaat do 1 godina		
-vo denari - kamatna stopka 2.00%-4.20% (2013: 2.00%-6.20%)	175.000.000	116.060.000
-vo stranska valuta	-	-
	175.000.000	116.060.000
Ostanati plasmani		
-depoziti vo stranska valuta za obezbeduvawe na revolving kreditna linija so rok na dospevawe do 3 godini bez kamata	-	18.450.000
-depoziti vo denari za obezbeduvawe na revolving kreditna linija so rok na dospevawe do 3 godini bez kamata	-	740.000
- depoziti vo denari za obezbeduvawe na garancija so rok na dospevawe do 1 godina	-	83.186
- akciji i udeli vo investicijski fondovi	20.323.533	-
	-	19.273.186
<b>Vkupno depoziti, zaemi i ostanati plasmani</b>	<b>195.323.533</b>	<b>135.333.186</b>

#### 10 Pobaruvawa

	2014	2013
Pobaruvawa proizlezeni od dogovori za osiguruvanje	115.177.387	95.344.318
Namaleno za: I spravka na vrednosta na pobaruvawa od dogovori za osiguruvanje	(46.419.760)	(43.926.518)
	68.757.627	51.417.800
Pobaruvawa od zastupnici i posrednici	4.861.348	4.127.496
	4.861.348	4.127.496
Ostanati pobaruvawa od neposredni raboti	25.361.033	13.941.008
Namaleno za: I spravka na vrednosta na ostanati pobaruvawa od neposredni raboti	(16.179.685)	(10.785.088)
	9.181.348	3.155.920
Pobaruvawa po osnov na kamati od Nacionalno biro za osiguruvanje	787.886	850.326
Pobaruvawa po osnov na kamati od ostanati finansijski vlozuvava	323.429	338.337
	1.111.315	1.188.663
Dadeni avansi	-	1.590.934
Pobaruvawa od vraboteni	-	580.127
Pobaruvawa od kupuvani	182.150	24.600
Pobaruvawa za povejeplaten danok na deli	-	-
Pobaruvawa po osnov na bankarska garancija	-	-
Ostanati pobaruvawa	301.828	260.792
	483.978	2.456.453
<b>Vkupno pobaruvawa</b>	<b>84.395.616</b>	<b>62.346.332</b>

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol ` uva)  
 Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

Pobaruvawa (prodol ` uva)

Anal i zata na starosnata struktura na pobaruvawata proj zeleni od dogovori za osiguruvawe so sostojba na 31 dekemvri 2014 i 2013 godi na e kako [ to sl edi (vo Denari):

	2014			2013		
	Bruto	I spravka	Neto	Bruto	I spravka	Neto
Do 30 dena	21.602.770	-	21.602.770	10.779.694	-	10.779.694
31-60 dena	7.044.951	(731.006)	6.313.945	6.970.932	(729.245)	6.241.687
61-120 dena	11.981.789	(3.906.226)	8.075.563	14.028.989	(4.349.991)	9.678.998
121-270 dena	29.485.886(15.061.189)		14.424.697	20.931.822	(10.675.231)	10.256.591
271-365 dena	5.375.138	(3.816.348)	1.558.790	6.104.233	(4.334.005)	1.770.228
nad 365	22.904.991(22.904.991)		-	23.838.046	(23.838.046)	-
Dospeani pobaruvawa	98.392.525(46.419.760)		51.972.765	82.653.716	(43.926.518)	38.727.198
Nedospeani pobaruvawa	16.784.862	-	16.784.862	12.690.602	-	12.690.602
	<b>115.177.387</b>	<b>46.419.760</b>	<b>68.757.627</b>	<b>95.344.318</b>	<b>(43.926.518)</b>	<b>51.417.800</b>

Anal i zata na starosnata struktura na ostanati pobaruvawa od neposredni raboti so sostojba na 31 dekemvri 2014 i 2013 godi na e kako [ to sl edi (vo Denari):

	2014			2013		
	Bruto	I spravka	Neto	Bruto	I spravka	Neto
Do 30 dena	703.271	-	703.271	1.905.017	-	1.905.017
31-60 dena	42.282	(4.228)	38.054	36.163	(3.616)	32.547
61-120 dena	1.525.978	(473.053)	1.052.925	495.285	(153.538)	341.747
121-270 dena	3.890.704	(1.984.259)	1.906.445	779.527	(397.559)	381.968
271-365 dena	4.233.905	(3.006.073)	1.227.832	301.916	(214.360)	87.556
Nad 365 dena	10.712.072	(10.712.072)	-	10.016.015	(10.016.015)	-
Dospeani pobaruvawa	21.108.212	16.179.685	4.928.527	13.533.923	(10.785.088)	2.748.835
Nedospeani pobravawa	4.252.821	-	4.252.821	407.085	-	407.085
<b>Ostanati pobaruvawa od neposredni raboti</b>	<b>25.361.033 (16.179.685)</b>		<b>9.181.348</b>	<b>13.941.008</b>	<b>(10.785.088)</b>	<b>3.155.920</b>

Rezervi rawe poradi obezvrednuvawe i ot pi si poradi nenaplatl i vost

Dvi ` eweto na smetkata na rezervi rawata od o[ tetuvawa na pobaruvawa proj zeleni od dogovori za osiguruvawe vo tekot na 2014 i 2013 godi na e kako [ to sl edi :

	2014	2013
Na 01 januari		
Dopolni tel na i spravka za godi nata na pobaruvawata po dogovori za osiguruvawe (Bel e[ ka 26)	43.926.518	37.969.248
Dopolni tel na i spravka za godi nata na regresni te pobaruvawa (Bel e[ ka 27)	2.493.244	10.701.966
<b>Na 31 dekemvri</b>	<b>51.814.359</b>	<b>54.711.606</b>

Beleki konfi nansi skite i zvez taj (prodol uva)  
Za godi nata to zavr uva na 31 dekemvri 2014 godi na

## 11 Materijalni sredstva koi slu at za vrednost (osven zemji te i grade ni objekti)

Oprema

**Nabavna vrednost**

Na 01 januari 2013	24.488.815
Zgolj emuvawe	2.915.380
Proda ba	-846.260
Rashoduvawe	-1.034.330
<b>Na 31 dekemvri 2013 / 01 januari 2014</b>	<b>25.523.605</b>
Zgolj emuvawe	11.168.092
Proda ba	-7.136.687
<b>Na 31 dekemvri 2014</b>	<b>29.555.010</b>

**Akumulirana deprecijacija**

Na 01 januari 2013	13.837.388
Deprecijacija za godi nata	3.354.774
Proda ba	-63.416
Rashoduvawe	-835.042
<b>Na 31 dekemvri 2013 / 01 januari 2014</b>	<b>16.293.704</b>
Deprecijacija za godi nata	5.508.631
Proda ba	-3.779.581
<b>Na 31 dekemvri 2014</b>	<b>18.022.754</b>

**Neto evidentna vrednost**

Na 1 Januari 2013	10.651.427
Na 31 dekemvri 2013	9.229.901
<b>Na 31 dekemvri 2014</b>	<b>11.532.256</b>

**Zalog vrednost opreme**

Na 31 dekemvri 2014 i 2013 godi na Dru tvoto nema dadena pod zalog oprema i istata vo celost se koristi za vrednost (osven deprecijacija) na Dru tvoto.

## 12 Pari ni sredstva i ostani pari ni ekvivalenti

	2014	2013
Pari ni sredstva vo banka		
-vo denari	5.340.312	9.419.272
-vo stranska valuta	-	50.021
Pari ni sredstva vo blagajna	47.193	20.947
	<b>5.387.505</b>	<b>9.490.240</b>

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

### **13 Aktivni vremenski razgrani~uvawa**

*Odl o`eni tro[oci za steknuvawe*

So sostojba na 31 dekemvri 2014 godi na i 2013, odl o`eni te tro[oci za steknuvawe po klasii na osi guruvawe se kako [ to sledi :

	2014	2013
Avtoodgovornost	40.254.400	43.635.880
Zelen karton	7.707.352	3.970.483
Osi guruvawe na imot od po`ar	799.460	236.004
Patni ~ko osi guruvawe	178.782	225.377
Kasko na motorni vozi l a	1.162.920	186.011
Osi guruvawe od nezgoda	1.332.731	139.714
Osi guruvawe na stoka vo prevoz	5.012	135.417
Osi guruvawe na op[ ta odgovornost	178.782	176.746
Grani ~no osi guruvawe	240.854	78.970
Drugi osi guruvawa na imot	-	-
<b>Vkupno</b>	<b>51.860.293</b>	<b>48.784.602</b>

Promeni te vo tekot na godi nata na odl o`eni te tro[oci za steknuvawe se prika`ani vo tro[oci te za steknuvawe (Bel e[ ka 23).

### **14 Kapi tal i rezervi**

Na 31 dekemvri 2014 i 2013 godi na akcionerski ot kapi tal se sostoi od 300,000 (2012: 300,000) obi ~ni akci i so nominalna vrednost od 10 Evra po akcija. I mateli te na obi ~ni akci i imaat pravo na dividenda koga je bi de objavena i imaat pravo na eden glas na Sobrani e na Dru[ tvoto za ekivalent od 1 obi ~na akcija. Si te akci i nosat pravo na srazmerno u~estvo vo podel bata na ostatokot na ste~ajnata, odnosno i kvi daci onata masa.

Sopstveni k na 100% od akci i te na Dru[ tvoto e Anoni mno dru[ two za osi guruvawe ALB Siguracion AD, Tiraniana, Albani ja.

#### *Zakonski i statutarni rezervi*

Spored zakonskata regulati va Dru[ tvoto presmetuva i i zdvojuva edna treti na od neto dobi vikata za godi nata za rezerva za si gurnost (dokol ku dobi vikata ne se koristi za pokriuwave na zagubi od prethodni godini), se dodeka ni voto na rezervi te ne dostigne i znos koj e najmal ku ednakov na 50% od ostvarenata prose~na premija na osi guruvawe vo posledni te dve godini, pri [ to premi i te od prethodni te godini se zgol emuvaat za indeksot na porastot na ceni te na malo, smetaj]i ja i godi nata za koja se rasporeduva ostvarenata dobi vika. Rezervi te na si gurnost se nameneti za pokriuwave na obvrski te od dogovori te za osi guruvawe vo podol g vremenski period.

Bele[ ki kon fi nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
 Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

## 15 Bruto tehni -ki rezervi

		Bruto	Reosi gu- ruvawe	Neto	2014	Bruto	Reosi gu- ruvawe	Neto	2013
Prenosna premija		186.601.799	-	186.601.799		165.914.754	-	165.914.754	
Rezervi za prenosna premija		186.601.799	-	186.601.799		165.914.754	-	165.914.754	
Prijaveni [ teti		113.483.037	-	113.483.037		86.039.646	-	86.039.646	
Nastanati , no neprijaveni [ teti		65.520.881	-	65.520.881		44.336.110	-	44.336.110	
Rezervi na i ndi rektni tro[ oci		2.065.070	-	2.065.070		654.460	-	654.460	
Rezervi za di rektni tro[ oci		2.685.059	-	2.685.059		516.238	-	516.238	
Rezervi za [ teti		183.754.047	-	183.754.047		131.546.454	-	131.546.454	
<b>Sostojba na 31 dekemvri</b>		<b>370.355.846</b>	-	<b>370.355.846</b>		<b>297.461.208</b>	-	<b>297.461.208</b>	

## Rezervi za prenosna premija

		Bruto	Reosi gu- ruvawe	Neto	2014	Bruto	Reosi gu- ruvawe	Neto	2013
Sostojba na 01 januari		165.914.754	-	165.914.754		163.036.793	(23.020)	163.013.773	
Pol i si rana premija vo tekovnata godi na Zarabotena premija vo tekovnata godi na		382.236.484	(9.200.400)	373.036.084		341.136.453	(9.695.476)	331.440.977	
		(361.549.439)	9.200.400	(352.349.039)		(338.258.492)	9.718.496	(328.539.996)	
<b>Sostojba na 31 dekemvri</b>		<b>186.601.799</b>		<b>-186.601.799</b>		<b>165.914.754</b>		<b>165.914.754</b>	

## Rezervi za [ teti

		Bruto	Reosi gu- ruvawe	Neto	2014	Bruto	Reosi gu- ruvawe	Neto	2013
Sostojba na 01 januari		131.546.454	-	131.546.454		137.127.060	-	137.127.060	
Nastanati , prijaveni [ teti (Bele[ ka 21)		27.443.037	-	27.443.037		(2.623.668)	-	(2.623.668)	
Nastanati , no neprijaveni [ teti (Bele[ ka 21)		21.184.771	-	21.184.881		(2.945.411)	-	(2.945.411)	
Rezervi na i ndi rektni tro[ oci (Bele[ ka 21)		1.410.964	-	1.410.964		(27.765)	-	(27.765)	
Rezervi na di rektni tro[ oci (Bele[ ka 21)		2.168.821	-	2.168.821		16.238	-	16.238	
<b>Sostojba na 31 dekemvri</b>		<b>183.754.047</b>	-	<b>183.754.047</b>		<b>131.546.454</b>	-	<b>131.546.454</b>	

БУДУЩИЕ ЕСТЬ ФИНАНСОВЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ (ПРОДАЧА УЧЕБЫ)  
ДА ГОДИНАТА ПОСЛЕ ЗАВРЪШУЩА НА 31 ДЕСЕМВРИ 2014 ГОДИНА

БУДУЩАТА КАРТИНА ПРЕДСКАЗУВА (ПРОДАЧА УЧЕБЫ)  
ДВИЖЕНИЕ ВО ПРЕНОСНАТА РЕЗЕРВА

Dвижение въ преносната резервна за 2014 година:

	Лято	Осень	Секретарска документация на УЧЕБА	Пролет	Лятото	Зима	Лято
	Баланс на сметка	Баланс на сметка	Баланс на сметка	Баланс на сметка	Баланс на сметка	Баланс на сметка	Баланс на сметка
Общ баланс на сметка	Баланс на ко-ордини- рана сметка	Общ баланс на сметка	Баланс на ко-ордини- рана сметка	Баланс на ко-ордини- рана сметка	Баланс на ко-ордини- рана сметка	Баланс на ко-ордини- рана сметка	Баланс на ко-ордини- рана сметка
Бюджетарна пъхкостра преведя	1.143.727	1.545.687	1.162.688	1.102.154	1.3414	-521.762	-180.175
Бюджетарна пъхкостра преведя за финансиране на промени на бюджета за использование	1.143.727	1.545.687	1.162.688	1.102.154	1.3414	-521.762	-180.175
Резултат за пътят	-586.141	-59.190.355	2.142.279	5.393.746	6.591.821	-612.395	6.000
Промени на предвидените финанси							52.207.583
Цяло разпределение на дължностни счети и менеджмънт сметки	-586.141	-59.190.355	2.142.279	5.393.746	6.591.821	-612.395	6.000
	<b>547.596</b>	<b>54.633.952</b>	<b>5.304.957</b>	<b>9.490.940</b>	<b>13.414</b>	<b>6.010.056</b>	<b>-180.175</b>
	<b>547.596</b>	<b>54.633.952</b>	<b>5.304.957</b>	<b>9.490.940</b>	<b>13.414</b>	<b>6.010.056</b>	<b>-180.175</b>
						<b>995.194</b>	<b>39.410</b>
							<b>72.894.658</b>

Научная конференция «Инновации в гуманитарных и социальных науках (исследования в области социальной политики)» прошла 31 октября 2014 года.

Dvi i `ewe vo prenosnata premija

Dvi -ewe vo prenosnata premija i rezerviteza [ teti vo 2013 godi na:

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
 Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

16 **Obvrski**

	2014	2013
<b>Obvrski sprema soosi gurenici za [ teti</b>		
Obvrski sprema soosi gurenici za [ teti	2.341.206	11.036.434
	<hr/> 2.341.206	<hr/> 11.036.434
<b>Obvrski od raboti na soosi guruvawe i reosi guruvawe</b>		
Obvrski po osnov na premija za soosi guruvawe i reosi guruvawe	2.299.404	-
	<hr/> 2.299.404	<hr/> -
<b>Ostanati obvrski od neposredni raboti na osi guruvawe</b>		
Obvrski po osnov na protivpo`aren pri dones	476.908	3.569.070
Obvrski sprema Nacionalnoto birzo za osi guruvawe	1.360.213	541.770
Obvrski za provizija po osnov na raboti za posreduvawe i zastapuvawe	1.238.447	-
Obvrski za pri dones za bezbednost vo soobra]ajot	779.381	213.106
	<hr/> 3.854.949	<hr/> 4.323.946
<b>Obvrski po osnov na f i nansi skivi o` uvawa</b>		
Obvrski po osnov na kratkoro`ni krediti	15.370.350	18.453.390
	<hr/> 15.370.350	<hr/> 18.453.390
<b>Ostanati obvrski</b>		
Obvrski sprema dobavuva-i vo zemjata	7.919.905	48.302.466
Obvrski sprema rabotni cete	4.636.958	4.746.331
Obvrski sprema nadzoren odbor	675.403	1.486.575
Obvrski za nadomestoci po osnov na dogovor na delo	-	123.000
Ostanati obvrski	92.933	21.496
	<hr/> 13.325.199	<hr/> 54.679.868
<b>Vkupno obvrski</b>	<b>37.191.108</b>	<b>88.493.638</b>

Na 03.11.2014 godi na Dru[ tvoto sklu-i dogovor br.0307-4409 so mati -noto Dru[ two ALBSI G Al bani ja za pozajmuvawe na pari -ni sredstva na i znos 250.000 eur, so rok na vrajawe od 1 godi na bez presmetuvawe na kamata na kori steni te sredstva dokol ku i sti te se vratat vo utvrdeni ot rok. Kaznena kamata soglasno Zakonski te propisi vo Republika Al bani ja (zakonot za obligacioni odnosi) ke se presmetuva i naplatuva za sekoj den na zadocnuvawe posle utvrdeni ot kraen rok na sredstvata.

Beleki konfinantski te izvezai (prodoluvava)  
Za godina to zavrzuva na 31. decemvri 2014 godina

### 17 Zarabotena premija (neto priход од премија)

Analiza na zaraboteni premiji so состојба на 31. decemvri 2014 godina

	Bruto polisi rana premija	Promena vo bruto rezervi za prenosna premija	Prenesena premija na reosiguritelji	Promena vo rezervi за prenosna premija na reosiguritelji	Neto приход од премија за осигурување
Osi guruvawe od nezgoda	18.558.255	1.143.727	-	-	17.414.528
Avtodgovornost	257.977.193	14.869.935	1.672.800	-	241.434.458
Kasko na motorni vozila	14.556.103	1.162.658	615.000	-	12.778.445
Zelen karton	60.942.095	4.102.194	4.452.600	-	52.387.301
Osi guruvawe na stoka vo prevoz	209.000	13.414	-	-	195.586
Osi guruvawe na imot od поар	12.935.000	(550.762)	1.960.000	-	11.525.762
Drugi osiguruvawa na imot	3.665.000	(180.475)	500.000	-	3.345.475
Patni -ko osiguruvawe	7.604.052	(592.808)	-	-	8.196.860
Zdravstveno osiguruvawe	-	-	-	-	-
Grani -ni polisi	1.902.685	45.410	-	-	1.857.275
Drugi osiguruvawa	3.887.101	673.752	-	-	3.213.349
<b>Vkupno premiji</b>	<b>382.236.484</b>	<b>20.687.045</b>	<b>9.200.400</b>	<b>-</b>	<b>352.349.039</b>

Analiza na zaraboteni premiji so состојба на 31. decemvri 2013 godina

	Bruto polisi rana premija	Promena vo bruto rezervi za prenosna premija	Prenesena premija na reosiguritelji	Promena vo rezervi за prenosna premija na reosiguritelji	Neto приход од премија за осигурување
Osi guruvawe od nezgoda	11.382.543	-	-	-	11.382.543
Avtodgovornost	241.830.262	(2.877.961)	(1.722.000)	-	237.230.301
Kasko na motorni vozila	8.385.735	-	(661.124)	(2.100)	7.722.511
Zelen karton	53.093.026	-	(4.821.600)	(13.779)	48.257.647
Osi guruvawe na stoka vo prevoz	159.316	-	-	-	159.316
Osi guruvawe na imot od поар	12.188.040	-	(2.490.752)	(7.141)	9.690.147
Drugi osiguruvawa na imot	3.715.111	-	-	-	3.715.111
Patni -ko osiguruvawe	8.238.937	-	-	-	8.238.937
Zdravstveno osiguruvawe	-	-	-	-	-
Grani -ni polisi	2.143.482	-	-	-	2.143.482
Drugi osiguruvawa	-	-	-	-	-
<b>Vkupno premiji</b>	<b>341.136.452</b>	<b>(2.877.961)</b>	<b>(9.695.476)</b>	<b>(23.020)</b>	<b>328.539.995</b>

Bele[ki konfi nansi skite i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

**18 Pri hodi od vlo` uvawa**

	2014	2013
Pri hodi od kamati od dr` avni zapisi	5.479.817	5.631.130
Pri hodi od kamati od oro-eni depoziti vo banki	4.292.997	5.268.359
Pri hodi od kamati od Garanten Fond	787.886	850.326
Pri hodi od kursni razlicki	324.978	226.138
Pri hodi od kamati od tekovni smetki vo banki	6.279	24.334
Nerealizirani dobi vki od sveduvawe na objekti vna vrednost	323.533	-
Kapi tal na dobi vka od proda` ba na vlo` uvawa raspolo` livi za proda` ba	3.303	15.582
	<b>11.218.793</b>	<b>12.015.869</b>

**19 Ostanati osi guri tel no tehniki pri hodi , namaleni za reosi guruvawe**

	2014	2013
Pri hodi od regresi	4.609.598	4.445.019
Pri hodi od otpisi na obvrski za leti	-	1.398.366
Ostanati osiguri tel no tehniki pri hodi	2.126.830	124.343
	<b>6.736.428</b>	<b>5.967.728</b>

**20 Ostanati pri hodi**

	2014	2013
Pri hodi od proda` ba na osnovni sredstva	5.392.327	682.650
Pri hodi po osnov na zadr[ki od plata	229.830	390.828
Pri hodi od presmetka na leti od Nacionalno bi ro za osiguruvawe	1.232.174	-
Ostanati pri hodi	3.915.056	223.415
	<b>10.769.387</b>	<b>1.296.893</b>

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
 Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

### 21 Nastanati [ teti (neto tro[ oci za [ teti )

	Bruto		Reosiguruvawe		Neto	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Nastanati, i splateni [ teti vo tekovnata godi na	124.776.605	178.713.578	-	-	124.776.605	178.713.578
Promeni vo rezervi te za pri javeni, nei splateni [ teti (Bel e[ ka 15)	27.443.037	(2.623.668)	-	-	27.443.037	(2.623.668)
Promeni vo rezervi te za nastanati, no neprijaveni [ teti (Bel e[ ka 15)	21.184.771	(2.945.411)	-	-	21.184.771	(2.945.411)
Promeni vo rezervi te za i ndirektni tro[ oci (Bel e[ ka 15)	1.410.964	(27.765)	-	-	1.410.964	(27.765)
Promeni vo rezervi te za direktni tro[ oci (Bel e[ ka 15)	2.168.821	16.238	-	-	2.168.821	16.238
Pri hodi od regresni pobaruvawa	(12.534.529)	(10.573.684)	-	-	(12.534.529)	(10.573.684)
	<b>164.449.669</b>	<b>162.559.288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>164.449.669</b>	<b>162.559.288</b>

Anal i za na nastanati [ teti so sostojba na 31 dekemvri 2014 godi na

	Vkupno i splateni [ teti	Promeni vo rezervi te za [ teti	U-estvo na reosiguri- tel i te vo plateni te [ teti	U-estvo na reosigur- ri tel i te vo promeni te vo rezervi te za [ teti	Neto
Osi guruvawe od nezgoda	6.433.103	-596.131	-	-	5.836.972
Avtoodgovornost	91.468.057	39.090.265	-	-	130.558.322
Kasko na motorni vozila	9.697.005	2.142.279	-	-	11.839.284
Zelen karton	14.225.221	5.388.746	-	-	19.613.967
Osi guruvawe na stoka vo prevoz	-	-	-	-	-
Osi guruvawe na imot od po`ar	637.008	6.590.820	-	-	7.227.828
Drugi osi guruvawa na imot	1.422.000	-	-	-	1.422.000
Patni -ko osi guruvawe	888.211	-402.386	-	-	485.825
Zdravstveno osi guruvawe	-	-	-	-	-
Grani -ni polisi	6.000	-6.000	-	-	-
<b>Vkupno</b>	<b>124.776.605</b>	<b>52.207.593</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>176.984.198</b>

Bele[ki konfi nansi skite i zve[ tai (prodol` uva)  
 Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

Analiza na nastanati teti so sostojba na 31 dekemvri 2013 godi na

	Vkupno i splateni [ teti	Promeni vo rezervite za [ teti	U-estvo na reosiguri- telite vo platene te [ teti	U-estvo na reosigu- ritelite vo promenite vo rezervite za [ teti	Neto
Osi guruvawe od nezgoda	5.896.000	1.313.103	-	-	7.209.103
Avtoodgovornost	138.889.578	(5.502.814)	-	-	133.386.764
Kasko na motorni vozila	8.398.000	(2.981.910)	-	-	5.416.090
Zelen karton	19.984.000	1.896.257	-	-	21.880.257
Osi guruvawe na stoka vo prevoz	-	-	-	-	-
Osi guruvawe na imot od po`ar	4.887.000	143.862	-	-	5.030.862
Drugi osi guruvawa na imot	-	-	-	-	-
Patni -ko osi guruvawe	304.000	(292.617)	-	-	11.383
Zdravstveno osi guruvawe	-	-	-	-	-
Grani -ni polisi	355.000	(156.487)	-	-	198.513
<b>Vkupno</b>	<b>178.713.578</b>	<b>(5.580.606)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>173.132.972</b>

Bel e[ ki kon fi nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
 Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

## 22 Tro[ oci za bonusi i popusti , neto od reosi guruvawe

	2014	2013
Ostanati tro[ oci za bonusi i popusti	3.027.324	6.826.556
<u>Odobreni bonusi i menakersko osi guruvawe</u>	<u>-</u>	<u>123.984</u>
	<b>3.027.324</b>	<b>6.950.540</b>

## 23 Tro[ oci za steknuvawe

	2014	2013
Tro[ oci za promotivni cel i	42.228.662	38.065.243
Tro[ oci za vraboteni i proda` ba	24.932.794	28.162.910
Provizi ja	31.196.426	20.019.940
Marketing i tro[ oci za novi produkti	2.388.493	2.365.122
Promena vo odl o`eni tro[ oci za steknuvawe (Bel e[ ka 13)	-3.075.691	1.538.270
Reprezentaci ja	-	419.292
Tro[ oci za prodadeni polisi	1.171.208	131.087
	<b>98.841.892</b>	<b>90.701.864</b>

Tro[ oci te za provizi i od osnovno ne` i votno osi guruvawe vo 2014 i 2013 godi na se prika` ani kako [ to sleduva:

	2014	2013
<b>Provizi ja</b>		
Osi guri tel no brokerski dru[ tva	27.223.098	16.442.352
Zastapni ci vo osi guruvawe	2.493.902	2.422.012
Turisti -ki agenci i	1.479.426	1.155.576
	<b>31.196.426</b>	<b>20.019.940</b>

## 24 Admi ni strati vni tro[ oci

	2014	2013
Tro[ oci za vraboteni	32.801.291	34.829.313
- plati admi ni straci ja	30.561.769	31.672.996
- ostanati tro[ oci za vraboteni	2.239.522	3.156.317
Zakupni na	7.450.388	11.414.968
Tro[ oci za -lenovi na organi na upravuvawe	3.779.196	4.426.949
Amortizacija i deprecijacija	6.313.294	4.412.444
Tel efonski tro[ oci	2.777.323	2.789.821
Potro[ ena elektri -na energija	2.093.548	2.186.204
Tro[ oci za uslugi od fizi -ki lica	1.127.226	1.943.625
Tro[ oci za gorivo	1.494.477	1.492.686
Tro[ oci za sudski taksi i izvr[ i tel i	2.177.274	1.094.142
Tro[ oci za odr` uvawe	1.881.323	935.535
Neto-evi denti rana vrednost na otpi [ ana oprema (Bel e[ ka 11)	309.343	199.288
Ostanati tro[ oci	5.230.302	8.087.020
	<b>67.434.985</b>	<b>73.811.995</b>

*Tro[ oci za vraboteni te*

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

Tro[ oci te za vraboteni te vo Dru[ tvoto se evi denti raat oddel no, odnosno del ot od plati te vo proda` ba se del od tro[ oci te za steknuvawe, dodeka plati te za vraboteni te vo admi ni straci jata i vo procena i li kvi daci ja na [ teti se pri ka` uvaat kako admi ni strati vni tro[ oci (Bel e[ ka 23 i 24).

	2014	2013
Neto plati za vraboteni te	38.438.806	40.783.203
Danoci i pridonesi od plati	17.055.757	19.052.703
	<b>55.494.563</b>	<b>59.835.906</b>

#### 25 Ostanati osi guri tel no tehni -ki tro[ oci , namal eni za reosi guruvawe

	2014	2013
Naci onal no bi ro za osi guruvawe	12.580.709	11.630.585
Tro[ oci po osnov na proti vpo` aren pri dones	8.865.222	4.564.240
Agenција за supervizi ja na osi guruvaweto	2.609.208	2.699.670
Ostanati nadomesti i pridonesi	3.231.473	3.310.661
	<b>27.286.612</b>	<b>22.205.156</b>

#### 26 Vrednosno usogl asuvawe na pobaruwawa po osnov na premija

	2014	2013
I spravka na vrednosta na pobaruwawa od osi gurenici (Bel e[ ka 10)	2.493.242	10.701.966
Traen otpis na zastareni pobaruwawa	3.690.547	-
	<b>6.183.789</b>	<b>10.701.966</b>

#### 27 Ostanati rashodi , vkl u~uvaj] i i vrednosni usogl asuvawa

	2014	2013
Dopolni tel na i spravka na vrednosta na regresni te pobaruwawa (Bel e[ ka 10)	5.394.597	6.040.392
Dopolni tel no utvrdeni rashodi od mi nati godini	650.042	2.311.966
Neotpi[ ana vrednost na prodadena oprema (Bel e[ ka 11)	-	782.844
Plateni kazni i nadomestoci	-	479.550
Ostanati tro[ oci	4.076.115	-
Ostanati presmetani prihodi i odl o`eni tro[ oci (Bel e[ ka 13)	-	-
	<b>10.120.754</b>	<b>9.614.752</b>

#### 28 Danok na dobi vka odnosno zaguba

	2014	2013
Tekoven dano-en tro[ ok	1.126.444	967.879
Dano-en kredi t za rashodi so odl o`eno pri znawave	-	-
	<b>1.126.444</b>	<b>967.879</b>

#### 29 Zarabotka po akci ja

Osnovnata zarabotka po akci ja e presmetana taka [ to neto dobi vka za godi nata koja pri pa\ a na obi ~ni te akci oneri se del i so ponderi ran ot prose~en broj na obi ~ni akci i vo tekot na godi nata.

	2014	2013
Zarabotka/(zaguba) koja pri pa\ a na akci oneri te	2.310.599	(30.608.117)
Namal eno za: di vi dend[ za pri ori tetni te akci i	-	-
Neto (zaguba) / dobi vka koja pri pa\ a na imatel i te na obi ~ni akci i	2.310.599	(30.608.117)
Ponderi ran prose~en broj na obi ~ni akci i	300,000	300,000
Osnovna zarabotka/(zaguba) po akci ja (Denari po akci ja)	<b>7.7</b>	<b>(102.03)</b>

Bele[ ki kon fi nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

#### *Dano-en ri zi k*

Fi nansi ski te i zve[ tai i smetkovodstvenata evidencija na Dru[ tvoto podle` at na dano-na kontrola od strana na dano-ni te vlasti vo period od 5 godi ni po podnesuvaweto na dano-ni ot i zve[ taj za fi nansi skata godi na i mo` at da predi zvi kaat dopolni telni dano-ni obvrski. Spored procenki te na rakovodstvoto na Dru[ tvoto i na datumot na ovi e i zve[ tai ne postojat bi lio kakvi dopolni telni uslovi od koi mo` at da proizlezat potencijal no materijal no zna~ajni obvrski po ovoj osnov.

#### *Kapi talni obvrski*

Ne se evidentirani kapi talni obvrski na denot na izvestuvawe koi ne se ve]e priznati vo fi nansi ski te i zve[ tai.

#### *Penzi ski planovi*

Dru[ tvoto nema defini rano planovi za nadomesti pri penzi oni rawe ili opcii za nadomestuvawe bazi rani na akci i so sostojba na 31 dekemvri 2014 i 2013 godi na. Rakovodstvoto smeta deka sega[ nata vrednost na idni te obvrski kon vraboteni te vo vrska so nadomesti te pri penzi oni rawe i jubi lejni nagradi ne e od materijal no zna~ewe za fi nansi ski te i zve[ tai so sostojba na 31 dekemvri 2014 i 2013 godi na.

### 31 Usogl asenost so zakonska regulati va

Sogl asno ~len 86 od Zakonot za supervizi ja na osi guruvaweto, Dru[ tvoto e dol` no da vlo` uva sredstva vo vi si na barem ednakva na vrednosta na tehni~ki te rezervi. So sostojba na 31 dekemvri 2014 godi na, sredstvata koi gi pokrivaat tehni~ki te rezervi se pomali od vrednosta na tehni~ki te rezervi za 14.835.809 Denari.

Spored presmetkata na kapi tal ot (obrazec KS) sogl asno upatstvata na Agencijata za supervizi ja na osi guruvaweto so sostojba na 31 dekemvri 2014 godi na, kapi tal ot na Dru[ tvoto i znesuva 181.330.740 Denari odnosno 2.949.359 Evra smetano po va`e~ki ot kurs na 31 dekemvri 2014 godi na i ne go i spolu nova zakonski propi [ani ot minimum od 3,000,000 Evra vo odnos na Garantni ot Fond kako [to e toa propi [ano vo ~len 77 (stav 2) od Zakonot za supervizi ja na osi guruvaweto.

Vo tekot na 2014 godi na, Agencijata za supervizi ja na osi guruvaweto mu i zre~e merka, Naredba za otstranuvawe na nezakoni tosti te. Merkata e i zre~ena vrz osnova na naodi te od zapisni kot za izvr[ ena celosna terenska supervizi ja na Dru[ tvoto i zvr[ ena vo tekot na 2014 godi na.

Rakovodstvoto na Dru[ tvoto veruva deka navedeni te neusogl asenosti nemaat materijal en efekt vrzovi e fi nansi ski i zve[ tai. Ponatamu, mati ~noto dru[ tvo preku pi smo za poddr[ ka ja potvrdi namera da mu dade na Dru[ tvoto ponatamo[ na fi nansi ska poddr[ ka za da se obezbedi kontinuitet vo raboteweto vo sljedni ot period.

Bel e[ ki kon f i nansi ski te i zve[ tai (prodol` uva)  
Za godi nata [ to zavr[ uva na 31 dekemvri 2014 godi na

### 32 Transakci i so povrzani li ca

*Transakci i so ALB Si guraci on AD, Ti rana, Al bani ja i negovi te akci oneri Dru[ tvoto e vo cel osna sopstvenost na Anoni mno dru[ two za osi guruvawe ALB Si guraci on AD, Ti rana, Al bani ja i negovi te akci oneri .*

Sostojbata na krajot na godi nata i transakci i te so ALB Si guraci on AD, Ti rana, Al bani ja i negovi te akci oneri vo tekot na godi nata bi l e kako [ to si edi :

31 dekemvri 2014	Mati -no dru[ two	Kl u-en rakovoden kadar	Vkupno
<b>Vkupno sredstva</b>	<b>375.042</b>	-	<b>375.042</b>
Pobaruvawa	375.042	-	375.042
-Pobaruvawa po osnov na regres	175.441	-	175.441
-Ostanati pobaruvawa	199.601	-	199.601
<b>Vkupno obvrski</b>	<b>54.558.594</b>	-	<b>54.558.594</b>
Obvrski	-	-	-
-Obvrski spremi dru[ tva za osi guruvawe po osnov na premija za reosi guruvawe	2.299.404	-	2.299.404
-Obvrski po osnov na f i nansi ski vl o` uvawa	52.259.190	-	52.259.190
<b>Vkupno pri hodi</b>	<b>-</b>	-	-
Kratkoro-ni koristi za kl u-en rakovoden kadar	-	3.779.196	-
<b>Vkupno rashodi</b>	<b>-</b>	<b>3.779.196</b>	<b>-</b>

Kako [ to e navedeno vo Bel e[ ka 16, na 03.11.2014 godi na Dru[ tvoto skl u-i dogovor br.0307-4409 so mati -noto Dru[ two ALBSI G Al bani ja za pozajmuvawe na pari ~ni sredstva na i znos 250 i l jadi Evra t.e. 15.370 i l jadi denari so rok na vra]awe od 1 godi na bez presmetuvawe na kamata na kori steni te sredstva dokol ku i sti te se vratat vo utvrdeni ot rok. Kaznena kamata sogl asno Zakonski te propisi vo Republi ka Al bani ja (zakonot za obl i gaci oni odnosi) ke se presmetuva i naplatuva za sekoj den na zadocnuvawe posle utvrdeni ot kraen rok na sredstvata.

Vo tekot na 2014 godi na, Dru[ tvoto i ma skl u-eno dogovor za subordi ni ran dol g so ALB Si guraci on AD Ti ranavo vkupen i znos od 600 i l jadi Evra t.e. 36.889 i l jadi denari so rok na vra]awe od 6 godi ni i kamatna stapka od 1% p.a.. I spl atata na subordi ni rani ot dol g zaedno so dogovorenata kamata je se i zvr[ i ednokratno po i stekot na rokot na vra]awe. Dru[ tvoto nema da go i spl ati subordi ni rani ot dol g pred i stekot na rokot na vra]awe osven vo sl u-aj na ste-aj i l i i kvi dacia vo koj sl u-aj ovoj dol g bi se i spl ati i pose i zmi ruvawe na obvrski te spremi ostaniati te doveri tel i no pred i zmi ruvawe na obvrski te spremi edi nstveni ot akci oner.

### Transakci i so Naci onal not o Bi ro za Osi guruvawe na Republi ka Makedoni ja

	2014	2013
VI o` uvawa vo zaedni -ki kontrol i rani entiteti	17.289.725	16.271.562
Pobaruvawa od Naci onal noto Bi ro za Osi guruvawe	3.117.459	1.103.515
Obvrski kon Naci onal noto Bi ro za Osi guruvawe	1.360.216	541.770
Pri hodi od vl o` uvawa	787.886	850.326
Pri hodi od obrabotka na [ teti	433.575	433.575
Pri hodi od real i zi rani regresni pobaruvawa		
Tro[oci	12.580.709	11.630.585

### 33 Nastani posle datumot na i zvestuvawewe

Po datumot na i zvestuvawewe, ne se nastanati drugi materijal ni nastani za koi e potreblno dopol ni tel no obel odenuvawe vo f i nansi ski te i zve[ tai .